

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "СТРЕЖЕВО" Битола

Примен: 02.07.2020			
орг.одл.	б/р	прилог	вредност
05	427	1	

**- ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА –  
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА  
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА  
КОЈА ЗАВРШУВА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

Прилеп, Јуни 2020

## **С о д р ж и н а :**

	стр.
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>1 –3</b>
<b>Финансиски извештаи</b>	<b>4</b>
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за сеопфатна добивка	6
Извештај за промени во главнината	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9

### **Додатоци**

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба, Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До  
Управниот одбор на ЈП „СТРЕЖЕВО“  
Булевар „1<sup>ви</sup> Мај“ бб  
7000, Битола

---

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП „Стрежево“ Битола во понатамошниот текст („Претпријатието“), кои ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2019 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Претпријатието е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди применливи во Република Северна Македонија (Службен весник на РМ 79/10). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденување во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Претпријатието за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите,

но не и за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Претпријатието.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## **Мислење**

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на ЈП „Стрежево“ Битола на 31 Декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## **Нагласување на прашања**

Без да го модифицираме нашето ревизорско мислење обрнуваме внимание на:

1. Белешка 3.10.1 – Основна главнина приложена кон финансиските извештаи на Претпријатието во која се укажува на неусогласеноста на основната главнина прикажана во тековната состојба издадена од ЦРПСМ и онаа прикажана во сметководствената евиденција на Претпријатието на 31.12.2019 година.
2. Белешка 35.2 – Судски спорови приложена кон финансиските извештаи на Претпријатието, каде е образложено дека Претпријатието од страна на еден комитент е тужено за надомест на штета во износ од 61.379 илјади денари во 2016 година. По овој судски спор Претпријатието во 2018 и 2019 година има направено резервации во вкупен износ од 12.000 илјади денари.
3. Во Белешка 25 – Материјални средства и Белешка 26 – Вложувања во недвижности, приложени кон финансиските извештаи на Претпријатието во кои се прикажува дека во вкупната вредност на материјалните средства од 2.226.870 илјади денари се вклучени и средства кои не се во функција (зимско рекреативниот центар во Ниже Поле и дел од ресторан Довлеџик) во вкупна вредност од 57.681 илјада денари.

## **Останати прашања**

Финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2018 година се ревидирани од страна на друго ревизорско друштво кое во својот Ревизорски извештај издаден на ден 13 јуни 2019 година изразил неквалификувано мислење.

## **Извештај за други правни и регулативни барања**


Менаџментот на Претпријатието е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 11, член 19 и член 27 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, ... 35/19) како и во

согласност со член 352, член 384 и член 469 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ... 239/18). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, ... 83/18) е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП „Стрежево“ Битола за годината која завршува на 31 Декември 2019 година.

Прилеп,  
10.06.2020 година

Овластен ревизор



Пеце Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа  
ДОО Прилеп  
Управител



Пеце Ристески

**Финансиски извештаи**  
**за годината завршена на 31.12.2019 година, во согласност со барањата на**  
**сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија за**  
**ЈП Стрежево Битола**

- ✓ **Извештај за финансиската состојба**
- ✓ **Извештај за сеопфатна добивка**
- ✓ **Извештај за промена во главнината**
- ✓ **Извештај за паричните текови**

Овие финансиски извештаи се усвоени од Управниот одбор на ЈП Стрежево Битола на ден 12.03.2020 година со Одлука број 02-247/3, а потпишани од Директорот Методија Граматковски и лицето одговорно за изготвување на истите Мимоза Грујовска.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
на ЈП Стрежево Битола  
за годината завршена на 31 декември 2019 година

	Белешки	31 декември 2019 во (000) МКД	31 декември 2018 во (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	24	2.813	-
Материјални средства	25	1.714.215	1.953.807
Вложувања во недвижности	26	6.468	6.842
Долгорочни финансиски средства	27	9	9
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>1.723.504</b>	<b>1.960.658</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	28	47.142	41.993
Побарувања од поврзани друштва	29	66.978	67.734
Побарувања од купувачи	29	1	-
Побарувања за дадени аванси на добавувачи		-	6
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)	29	44	36
Побарувања од вработените		-	172
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства	30	96.296	75.743
Парични средства и парични еквиваленти	29	3.419	2.808
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)		213.880	188.492
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1.937.384</b>	<b>2.149.150</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
Главнина и резерви	31	2.045.681	2.281.361
Основна главнина		-	-
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		-	-
Акумулирана добивка		-	-
Пренесена загуба (-)		(221.016)	(235.680)
Добивка/Загуба за деловната година		1.824.665	2.045.681
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	32	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски	33	2.342	3.081
Одложени даночни обврски	34	-	-
Тековни обврски		-	-
Обврски спрема поврзани друштва		14.134	7.844
Обврски спрема добавувачи		1	10
Обврски за аванси, депозити и кауции		1.723	1.537
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		3.870	3.442
Обврски кон вработените		1.519	1.776
Тековни даночни обврски		-	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		-	-
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		167	203
Останати краткорочни обврски		76.963	79.576
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)		98.378	94.388
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>112.720</b>	<b>103.469</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>1.937.384</b>	<b>2.149.150</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			


  
 ЈП Стрежево Битола  
 Директор  
 Методија Граматковски

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
на ЈП Стрежево Битола  
за годината завршена на 31 декември 2019 година

	Белешки	31 декември 2019 во (000) МКД	31 декември 2018 во (000) МКД
<b>Приходи од работењето</b>		<b>230.745</b>	<b>209.881</b>
Приходи од продажба	5	220.901	197.087
Останати приходи	6	9.075	12.096
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Капитализирано сопствено производство и услуги	7	770	698
<b>Расходи од работењето</b>		<b>464.138</b>	<b>447.735</b>
Трошоци за сировини и други материјали	8	18.851	17.958
Набавна вредност на продадени стоки	9	9.504	4.961
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10	-	44
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	8.915	5.586
Останати трошоци од работењето	12	10.827	12.989
Трошоци за вработените	13	133.463	125.076
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	14	269.930	269.281
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	15	1.353	2.551
Резервирања за трошоци и ризици	16	6.000	6.000
Останати расходи од работењето	17	5.296	3.289
<b>Финансиски приходи</b>	<b>18</b>	<b>12.381</b>	<b>2.193</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>18</b>
<b>Удел во загубата/добивката на придружените друштва</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	<b>20</b>	<b>(221.016)</b>	<b>(235.680)</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>20</b>	<b>(221.016)</b>	<b>(235.680)</b>
Данок на добивка	21	-	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>22</b>	<b>(221.016)</b>	<b>(235.680)</b>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината</b>	<b>23</b>	<b>(221.016)</b>	<b>(235.680)</b>
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-


 ЈП Стрежево Битола  
 Директор  
 Методија Граматковски



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
 на ЈП Стрежево Битола  
 за годината завршена на 31 декември 2019 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2018 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)
Основна главнина	2.281.361	-	(235.680)	2.045.681
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	(235.680)	14.664	-	(221.016)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>2.045.681</b>	<b>14.664</b>	<b>(235.680)</b>	<b>1.824.665</b>


 ЈП Стрежево Битола  
 Директор  
*Методија Граматковски*  
 Методија Граматковски

Финансиски извештаи за 2019 година  
 Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
на ЈП Стрежево Битола  
за годината завршена на 31 декември 2019 година

	<u>31 декември 2019</u> <u>во 000 МКД</u>	<u>31 декември 2018</u> <u>во 000 МКД</u>
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	(221.016)	(235.680)
Амортизација на основни средства	269.930	269.281
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(5.149)	(2.571)
Побарувања од поврзани друштва	756	44.451
Побарувања од купувачи	(1)	-
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	6	3
акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(8)	6
Побарувања од вработените	172	(172)
Останати краткорочни побарувања	(612)	5
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	<u>(4.835)</u>	<u>41.722</u>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	6.290	(5.009)
Обврски спрема добавувачи	(9)	10
Обврски за аванси, депозити и кауции	186	20
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	428	(77)
Обврски кон вработените	(257)	146
Тековни даночни обврски	-	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	(35)	33
Останати краткорочни обврски	(2.613)	(3.107)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	<u>3.990</u>	<u>(7.983)</u>
	<u>48.069</u>	<u>67.340</u>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>		
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Нематеријални средства	(2.813)	-
Материјални средства	(30.338)	(3.434)
Вложувања во недвижности	374	374
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<u>(32.776)</u>	<u>(3.059)</u>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	6.000	6.000
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	(739)	(739)
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	<u>5.261</u>	<u>5.261</u>
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<u>20.553</u>	<u>69.541</u>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<u>75.743</u>	<u>6.202</u>
Готовина на почетокот од годината	<u>96.296</u>	<u>75.743</u>
Готовина на крајот од годината		


 ЈП Стрежево Битола  
 Директор  
 Методија Граматковски

**Б Е Л Е Ш К И**  
**КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019**

## БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Јавното Претпријатие „Стрежево“ од Битола во понатамошниот текст „Претпријатието“ е основано со Одлука на Владата на Република Северна Македонија, број 23-6635/2 од 13.11.2001 година и со Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Јавното Претпријатие „Стрежево“ Битола бр.19-4727/1-05 од 09.03.2006 година. ЈП „Стрежево“ – Битола е запишано во трговскиот регистар при Основниот суд во Битола, со решение Т.рег.1315/2001 од 19.11.2001 година и решение на Централниот регистар на Република Северна Македонија од 16.03.2006 година под деловоден број 30420060000723. Основната главнина на ЈП „Стрежево“ – Битола изнесува 8.688.409.153,00 денари.

Седиштето на ЈП „Стрежево“ - Битола е на улица „Булевар 1<sup>ва</sup> Мај“ бр.77 во Битола. Дејностите на Претпријатието се:

- 01.61 – Помошни дејности за одгледување на посеви;
- 03.12 – Риболов во слатки води;
- 03.22 – Слатководна аквакултура;
- 35.11 – Производство на електрична енергија;
- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода;
- 41.10 – Развој на градежни прпекти;
- 42.91 – Изградба на хидроградежни објекти;
- 49.39 – Друг патнички, копнен транспорт неспомнат на друго место;
- 56.30 – Подготовка и послужување на пијалоци;
- 71.12 – Инженерство и со него поврзано техничко советување;
- 93.11 – Работа на спортски објекти;

Најголемите приходи ЈП „Стрежево“ – Битола сепак ги остварува од дејноста заведена под шифра 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода согласно НКД.

Во Претпријатието постојат следниве сектори:

- Технички сектор;
- Сектор администрација;

Со Претпријатието управува и раководи:

- Управен одбор;
- Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење;
- Директор.

Актуелен директор на Претпријатието во 2019 година е Методија Граматковски – дипломиран електро инженер;

Матичниот број на Претпријатието е 5562538, а ЕДБ 4002978113467. Просечниот број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период за 2019 година изнесува 238, додека во претходната 2018 година овој број на вработени изнесуваше 231.

## БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 2.1. Основ за подготовка

Претпријатието го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа на мерење, освен ако не е поинаку наведено.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Претпријатието, како и во останатите придружни

белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Претпријатието.

Веродостојноста на финансиските извештаи е поткрепена со фактот дека Претпријатието ќе продолжи да работи и во иднина.

## 2.2. Користени проценки

При подготвување на финансиските извештаи Претпријатието применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промена на околностите врз основа на која биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на објективна вредност на побарувањата, вредносно усогласување (исправките) на залихите за да се сведат по пониската од набавната и нето реализационата вредност и слично.

## 2.3. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	2019	2018
31 декември = 1 EUR	61,4856 ден.	61,4950 ден.
31 декември = 1 USD	54,9518 ден.	53,6887 ден.

## 2.4. Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2019 година се ревидирани, со што е овозможено споредба со показателите во финансиските извештаи од 2018 година.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

### 3.1. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се без физичка содржина но можат да се идентификуваат. Тие се:

- Научно истражувачко знаење;
- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти, лиценци и останати права;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Увозни квоти;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- Е веројатно дека идните економски користи ќе му се препишат на нематеријалното средство;
- Набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизација на нематеријалните средства со ограничен корисен век се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен корисен век треба да се проверуваат и корегираат најмалку еднаш годишно.

Претпријатието во тековната 2019 година има евидентирано нематеријални средства.

## 3.2. Материјални средства

### 3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинуваат фактураната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Материјалните средства се евидентираат како тековни и нетековни материјални средства. Нетековните материјални средства се оние чиј век на употреба е подолг од една година, додека тековни материјални средства се оние чиј век на употреба е до една година.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на оснанатите приходи, односно расходи.

### 3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјални средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Применетите годишни стапки на амортизација за 2019 година се усогласени со сметководствените политики на Претпријатието и споредени со 2018 година се следните:

Валута	2019	2018
• Градежни објекти	2,5 % - 10,0 %	2,5 % - 10,0 %
• Постројки и опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот на амортизација.

Во врска со амортизацијата треба да се истакне фактот дека во член 30 од Законот за водостопанство се наведени основите за утврдување на надоместоци на водостопанското претпријатие за дадените услуги за кои се донесува одлука, на која одлука согласност дава Владата на Република Северна Македонија. При утврдувањето на надоместоците:

- се пресметува целосниот трошок на испорачаната вода на корисниците;
- надоместокот за услуги за наводнување и одводнување да биде единствен и заснован врз исти критериуми за целиот систем, освен за деловите од системот каде што постои значителна разлика во трошоците кои влијаат врз висината на надоместокот како што е друг извор на вода или област која користи пумпи;
- во надоместоците за услуги се вклучуваат трошоци за одржување и работење на системот, резервни делови, замена на истрошените постројки и објекти и покривање на ризици од суша, поплава или случајна штета;
- при користење на иста инфраструктура од повеќе корисници, плаќањето на надоместокот за услуги да биде пропорционално на количините на вода по корисник;

- амортизацијата може да биде вклучена во надоместокот за услугата доколку реалниот трошок вклучува камата и поврат на главницата на кредитот, каде што овие дополнителни трошоци треба да бидат повратени во подеднаков однос од сите корисници.

Во прилог на претходното е и последната алинеа од членот 30 која укажува дека претпријатието не може да очекува да ја покрие амортизацијата од надоместоците кога амортизацијата не влегува при пресметка на истите, или може да биде вклучена само во надоместокот за услугата доколку реалниот трошок вклучува камата и поврат на главницата на кредитот.

### 3.3. Вложувања расположиви за продажба

Вложувањата расположиви за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период, но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквивалентите на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположиви за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположиви за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин оттуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

Сите вложувања со кои располага Претпријатието на 31 декември 2019 година се класифицирани како вложувања расположиви за продажба, кои се наменети за чување на неограничен период, а кои можат да бидат продадени по потреба за ликвидност на Претпријатието.

Долгорочните финансиски вложувања за 2019 година се во вкупен износ од 9 илјади денари исто како и во претходната 2018 година.

### 3.4. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Набавната вредност на готовите производи ги вклучува следните видови на трошоци:

- потрошените директни материјали за нивно создавање;
- потрошената енергија;
- трошоци за директна работна сила;
- амортизација на основните средства кои се користат за нивно создавање; и
- останати општи производни трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба.

### 3.5. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Побарувањата настанати по други основи (освен продажба) се евидентираат во останати побарувања.

Исправката за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за ненаплатливи.

Претпријатието води перманентна политика за управување со побарувањата и истите ги класифицира по рочност и тоа:

<b>Побарувања од купувачи во земјата класифицирани по рочност</b>	<b>31 декември 2019 во (000 МКД)</b>
Недоспеани	12.737
Побарувања од 0-90 дена	35.414
Побарувања од 91-180 дена	444
Побарувања од 181-365 дена	6.208
Побарувања од 366-1096 дена	11.972
Побарувања од 1097-9999 дена	8
Останати побарувања	196
<b>Вкупно:</b>	<b>66.978</b>

### 3.6. Парични средства

Паричните средства се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна и од парични и девизни средства на сметки во банки.

### 3.7. Обврски кон доверители

Обврските кон доверителите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување.

Обврските кон доверителите се класифицирани по рочност и тоа:

<b>Обврски спрема добавувачи во земјата класифицирани по рочност</b>	<b>31 декември 2019 во (000 МКД)</b>
Недоспеани	8.110
Обврски од 0-90 денови	2.618
Обврски од 91-180 денови	657
Обврски од 181-365 денови	1
Обврски од 366-1096 денови	13
Обврски од 1097-9999 денови	2.327
Останати обврски	408
<b>Вкупно:</b>	<b>14.134</b>

### 3.8. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити.

Долгорочните обврски по заеми се состојат од обврски по долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

За 2019 година како и во 2018 година Претпријатието нема евидентирано обврски по кредити.



### 3.9. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Претпријатието врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Претпријатието нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Претпријатието е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Претпријатието нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Претпријатието е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Претпријатието нема направено резервирање за ова право на вработените.

### 3.10. Основна главнина

#### 3.10.1. Основна главнина

Основната главнина на Претпријатието изнесувала 8.688.409 илјади денари, но со константно прикажување на загуба оваа главнина е намалена и сегашната вредност на основната главнина на ЈП Стрежево Битола изнесува 2.045.681 илјада денари. Сите досегашни констатирани загуби во изминатите години се покриени на терет на капиталот а се одобрени со Одлука и согласност од страна на Владата на Република Северна Македонија.

Во врска со капиталот на ЈП Стрежево Битола посебно се истакнуваат следниве констатации:

- Со Одлука бр.23-6635/2 од 13 Ноември 2001 година донесена од Владата на Република Северна Македонија е основано Јавното Претпријатие Стрежево Битола;

- Со Решение Трег.бр 1315/2001 во Основниот суд во Битола извршена е регистрација на ЈП Стрежево Битола со оснивачки влог во износ од 8.688.409 илјади денари;

- Во сметководствената евиденција на 31 Декември 2001 година вредноста на средствата, односно капиталот изнесува 6.147.382 илјади денари, што упатува на нереално евидентирање на оснивачкиот влог. Имено, при регистрирањето на ЈП Стрежево Битола во 2001 година е направен превид од страна на Владата на Република Северна Македонија и наместо да се впиши како оснивачки влог капиталот на ЈП Стрежево Битола во износ од 6.147.382 илјади денари, во Извештајот за финансиската состојба како оснивачки влог е впишана набавната вредност на основните средства во износ од 8.688.409 илјади денари. Овој износ како оснивачки влог регистриран е и во Тековната состојба на ЦРПСМ. Покрај оваа формална грешка во прикажување на оснивачкиот влог, треба да истакнеме дека почнувајќи од 2001 година па заклучно со 2019 година, ЈП Стрежево Битола прикажаната загуба ја покрива на терет на запишаниот капитал. Тоа најдобро може да се види од следниов преглед:

Реден број	Датум	Опис	Вредност
1		Набавна вредност на основни средства	8.688.409.000
2	01.01.2000	Капитал	6.488.422.181
3	31.12.2000	Загуба	(173.952.575)
4	31.12.2000	Капитал	6.314.469.606
5	31.12.2001	Загуба	(167.087.330)
6	31.12.2001	Капитал	6.147.382.276
7	31.12.2002	Ревалоризација	+ 66.984.551
8	31.12.2002	Загуба	(171.994.783)
9	31.12.2002	Капитал	6.042.372.044
10	31.12.2003	Загуба	(248.101.084)
11	31.12.2003	Капитал	5.794.270.960
12	31.12.2004	Загуба	(266.460.868)
13	31.12.2004	Капитал	5.527.810.092
14	31.12.2005	Загуба	(261.507.013)

15	31.12.2005	Капитал	5.264.303.079
16	31.12.2006	Амортизација на ски лифтови	(1.599.740)
17	31.12.2006	Загуба	(289.526.607)
18	31.12.2006	Капитал	4.975.176.732
19	31.12.2007	Амортизација на ски лифтови	(1.277.719)
20	31.12.2007	Загуба	(258.661.317)
21	31.12.2007	Капитал	4.715.237.696
22	31.12.2008	Амортизација на ски лифтови	(636.352)
23	31.12.2008	Загуба	(246.702.473)
24	31.12.2008	Капитал	4.467.898.870
25	31.12.2009	Загуба	(257.411.937)
26	31.12.2009	Капитал	4.210.486.933
27	31.12.2010	Загуба	(230.336.658)
28	31.12.2010	Капитал	3.980.150.275
29	31.12.2011	Загуба	(249.231.511)
30	31.12.2011	Капитал	3.730.918.764
31	31.12.2012	Загуба	(262.762.740)
32	31.12.2012	Капитал	3.468.156.025
33	31.12.2013	Загуба	(261.514.911)
34	31.12.2013	Капитал	3.206.641.113
35	31.12.2014	Загуба	(244.793.285)
36	31.12.2014	Капитал	2.961.848.828
37	31.12.2014	Загуба	(221.629.644)
38	31.12.2015	Капитал	2.740.218.184
39	31.12.2015	Загуба	(228.966.663)
40	31.12.2016	Капитал	2.511.251.521
41	31.12.2017	Загуба	(229.891.692)
42	31.12.2018	Капитал	2.281.360.829
43	31.12.2018	Загуба	(235.679.892)
44	31.12.2019	Капитал	2.045.680.937
45	31.12.2019	Загуба	(221.016.293)

Од оваа прикажана табела може да се заклучи дека постои почетна неусогласеност (при регистрирањето на ЈП Стрежево Битола во 2001 година) помеѓу основната главнина прикажана во Тековната состојба во износ од 8.688.409 илјади денари и почетната билансна основна главнина во износ од 6.147.382 илјади денари и потоа неусогласувањето продолжува со покривање на тековната загуба на терет на капиталот, така што основната билансна главнина на 31.12.2019 година изнесува 2.045.681 илјада денари, додека пак во Тековната состојба останува непроменета во износ од 8.688.409 илјади денари.

### 3.10.2. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Претпријатието е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Претпријатието. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите.

### 3.11. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Претпријатието сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Претпријатието нема

транзакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Во текот на 2019 година Претпријатието има транзакции кои претставуваат оперативни наеми на деловен простор при што истото се јавува и како наемател и како наемодавател на такви средства.

### 3.12. Резервирања

Резервирање се признава кога Претпријатието има тековна обврска како резултат на минат настан и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

Таму каде што се очекува само дел или сите потребни издатоци за подмирување на резервирањата да бидат надоместени од друга страна, надоместувањето се признава кога е навистина извесно дека ќе биде примено доколку Друштвото ја подмири обврската. Надоместувањето се признава како посебно средство во Извештајот за финансиската состојба. Износот кој се признава за надоместување не треба да го надминува износот на резервирањето. Во Извештајот за сеопфатна добивка расходот кој се однесува на резервирањето се признава во нето износ.

Претпријатието има евидентирано резервирања за ризици као во тековната 2019 така и во претходната 2018 година.

### 3.13. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи (собирање, обработка и снабдување со вода) се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи од сопственоста на стоките. Претпријатието не задржува вистинска контрола врз продадените стоки (испорачана количина на вода);
- приходите можат веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Претпријатието;
- трошоците во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Претпријатието ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средствата на Претпријатието од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

Овие приходи се признаваат на следните основи:

- **Камати:** се признаваат сразмерно на времето за кое се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувањата евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.

Покрај наведените основи, Претпријатието остварува приходи и со државна поддршка кога истото под одредени услови добива материјални и монетарни ресурси. Државната поддршка поврзана со средствата што се деприцираат најпрво се признава во Билансот на сосотојба како средства и одложени приходи, а потоа во Билансот на успехот sukcesивно со користењето на средствата и со пресметка на амортизацијата, одложените приходи се пренесуваат во пресметани приходи за тековната година.

Во врска со приходите треба да се истакне дека истите аналитички се разграничени и тоа како приходи од главна дејност, приходи од споредна дејност и останати приходи. Приходите од главна дејност се:

- Приходи од воден надомест од индивидуални земјоделци;
- Приходи од вода за земјоделци – правни лица;
- Приходи од вода за индустрија – правни лица;
- Приходи од водоснабдување;
- Приходи од производство на сопствена електрична енергија; и
- Приходи од технолошка вода.

Во приходите од споредна дејност спаѓаат:

- Приходи од риба;
- Приходи од влезници од риболовство;
- Приходи од извршени услуги;

Во останати приходи спаѓаат:

- Приходи од камати;
- Приходи од отписи;
- Приходи од дивиденда;
- Наплатени трошоци при извршување;
- Приходи од капитална добивка
- Приходи од наплатени штети;

Во врска со приходите треба да се истакне дека цените за водениот надомест и испорачаната количина на вода се базираат на веќе усвоената методологија (модифицирана во 2014 година) која претходно е цитирана. Исто така согласно законските прописи, ЈП Стрежево Битола има потпишано долгорочни договори со правни лица од електростопанството, индустријата и земјоделието за користење на водата, а исто така има потпишано договори и со индивидуалните земјоделци.

### 3.14. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот „спротиставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротиставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

Трошоците за бруто плати се пресметуваат на бруто принцип. Нето платите ја имаат следнава динамика:

Нето плати	2019 000 МКД	2018 000 МКД
Во месец Јануари	7.039	6.749
Во месец Јуни	7.097	6.859
Во месец Декември	7.262	6.725

Во врска со трошоците за ПТТ услугите треба да се истакне фактот дека начинот на користење на фиксните и мобилните телефони во поглед на ограничувањата е поткрепен со Одлуки за максимално дозволени износи на одговорните лица вклучувајќи го и генералниот директор. Овие одлуки се целосно усогласени со препораките дадени од страна на Владата на Република Северна Македонија (бр.51-17/166 од 11.06.2010 годин). За сите пречекорувања над дозволените трошоци направени од страна на

вработените при користењето на мобилните телефони, вишокот на направениот износ им се задржува при исплата на платата. Трошоците за репрезентација се во разумни граници и се јавуваат на различни организациони нивоа, а директорот на ЈП Стрежево Битола им дава претходна согласност на лицата кои можат да дадат и потпишат репрезентација.

### **3.15. Данок на добивка**

Во согласност со законската регулатива данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година, на непризнаените расходи и на помалку искажаните приходи.

Претпријатието во тековната 2019 година има евидентирано загуба во износ од (221.016) илјади денари, која што во Даночниот биланс како даночна основа е намалена за даночното непризнатите расходи 4.165 илјади денари и истата изнесува (216.851) илјада денари.

## **БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ**

### **Финансиски ризици и управување со истите**

Претпријатието влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Претпријатието е изложено и политики за управување со нив се следните:

#### **4.1. Пазарен ризик**

##### **4.1.1. Ризик од курсни разлики**

Претпријатието во многу мал број на случаи влегува во трансакции во странска валута, па може да се каже дека изложувањето на овој вид на ризик е сосема незначително.

##### **4.1.2. Ризик од промени на цените**

Претпријатието има мала изложеност на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба бидејќи истите се во минимален износ од 9 илјади денари.

##### **4.1.3. Каматен ризик**

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во 2019 и 2018 година Претпријатието не користи вакви кредити и позајмици, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

#### **4.2. Кредитен ризик**

Претпријатието е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Претпријатието нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на фактот дека има голем број на купувачи. Претпријатието нема изградено посебна политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

#### 4.3. Ликвидносен ризик

Претпријатието е изложено на ризик од ликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик Претпријатието го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Со состојба на 31 декември 2019 година Претпријатието нема индикации за одредени проблеми со својата ликвидност.

#### 4.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е вршена контрола од страна на даночните власти. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

#### 4.5. Утврдување на објективна вредност

Претпријатието располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачите, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

### 5. Финансиски инструменти

#### Ризик на финансирање

Претпријатието својата деловна активност ја финансира со средства обезбедени од тековно работење, не е изложено на финансиска задолженост поради фактот што не користи долгорочни кредити и нема долгорочни обврски. Претпријатието континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа на финансискиот ризик која со состојба на 31 декември е како што следи:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>000 МКД</b>	<b>000 МКД</b>
<b>Долгорочна задолженост во однос на капиталот</b>		
• Долгорочни обврски по кредити и одложени даночни обврски за ДДВ	2.342	3.081
• Парични средства и парични еквиваленти	(96.296)	(75.743)
• <b>Нето долгорочни обврски</b>	<b>(93.954)</b>	<b>(72.662)</b>
• Вкупно капитал и резерви	1.824.665	2.045.681
<b>Учество на нето долгорочните обврски во вкупниот капитал</b>	<b>(5,14%)</b>	<b>(3,55%)</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Вкупна задолженост:</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>000 МКД</b>	<b>000 МКД</b>
• Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	112.720	103.469
• Вкупни средства	1.937.384	2.149.150
<b>% на учество на вкупните обврски во однос на вкупните средства</b>	<b>(5,82%)</b>	<b>(4,81%)</b>
	<hr/>	<hr/>

### Ризик од девизни валути

Претпријатието не влегува во трансакции со странска валута.

### Ризик од промени на каматите

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Во тековната 2019 како и во претходната 2018 година Претпријатието не користи кредити и позајмици и спрема тоа не е изложено на ваков вид на ризик.

### БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Приходи од продажба на вода	182.362	165.922
• Приходи од електрична енергија	22.133	22.541
• Приходи од риби	7.059	2.373
• Приходи од Ски лифт	3.830	1.182
• Приходи од закуп	291	429
• Приходи остварени од рибарница и други приходи	4.802	4.596
• Останати приходи	424	44
<b>Вкупно приходи од продажба:</b>	<b>220.901</b>	<b>197.087</b>

Во тековната 2019 година приходите од продажба на вода се во износ од 182.362 илјади денари или 82,55% од вкупните приходи од продажба.

### БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Опис на останати приходи	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Приходи од вишоци и добивка од продажба на материјали	74	106
• Приходи од субвенции	3.638	3.003
• Приходи од отстапени објекти и опрема	363	363
• Приходи од агенција за одземен имот	44	257
• Приходи од наплатени отпишани побарувања	160	257
• Приходи од минати години	3	-
• Приходи од казни и штети	3.619	1.903
• Приходи од наплатени судски трошоци	1.174	6.207
• Други приходи	-	-
<b>Вкупно останати приходи:</b>	<b>9.075</b>	<b>12.096</b>

Останатите приходи во 2019 година се во вкупен износ од 9.075 илјади денари, а најзначајна ставка се приходите од субвенции во износ од 3.638 илјади денари или 40,08% од вкупните останати приходи.

**БЕЛЕШКА 7. КАПИТАЛИЗИРАНО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ**

Во тековната 2019 година капитализираното сопствено производство и услуги изнесува 770 илјади денари, додека во претходната 2018 година истото изнесуваше 698 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ**

Опис на трошоци за сировини и други материјали	2019	2018
	000 МКД	000 МКД
• Трошоци за сировини и материјали	2.239	3.447
• Трошоци за енергија	8.221	7.643
• Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	7.330	6.124
• Отпис на ситен инвентар, автогуми и др.	1.061	744
<b>Вкупно трошоци за сировини и други материјали:</b>	<b>18.851</b>	<b>17.958</b>

Од претходната белешка се гледа дека најголема ставка во трошоците за сировини и материјали се трошоците за енергија во вкупен износ од 8.221 илјада денари или 43,61% од вкупните трошоци за сировини и други материјали. Трошоците за резервни делови и материјали за одржување се во износ од 7.330 илјади денари или 38,88% од вкупните трошоци за сировини и други материјали.

**БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

Набавната вредност на продадените стоки за тековната 2019 година изнесува 9.504 илјади денари додека за претходната 2018 година истата изнесуваше 4.961 илјада денари.

**БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ**

Во тековната година Претпријатието нема евидентирано набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми, додека во претходната 2018 година истата изнесуваше 44 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 11. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

Опис на услуги со карактер на материјални трошоци	2019	2018
	000 МКД	000 МКД
• Транспортни услуги	15	25
• Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	1.656	1.584
• Надворешни услуги	17	2
• Услуги за одржување и заштита	3.486	2.258
• Наем – лизинг	350	270
• Комунални услуги	617	524
• Трошоци за реклама и пропаганда	85	426
• Останати услуги	2.689	498
<b>Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци:</b>	<b>8.915</b>	<b>5.586</b>



Во услугите со карактер на материјални трошоци најголема ставка се услугите за одржување и заштита во износ од 3.486 илјади денари или 39,10% од вкупните услуги со карактер на материјални трошоци а се однесуваат на одржување на недвижности и опрема, софтвер, како и одржување и сервис на возила.

#### БЕЛЕШКА 12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Опис на останати трошоци од работење	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори	1.916	1.818
• Трошоци за спонзорства и донации	639	1.695
• Трошоци за репрезентација	1.039	605
• Трошоци за осигурување	4.135	3.961
• Банкарски услуги и трошоци за платен промет	232	206
• Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	614	958
• Трошоци за користење на права	90	196
• Останати трошоци на работењето	2.162	3.550
<b>Вкупно останати трошоци од работење:</b>	<b>10.827</b>	<b>12.989</b>

Трошоците за осигурување во износ од 4.135 илјади денари или 38,19% се најголема ставка во останатите трошоци од работењето.

Во останатите трошоци на работењето во износ од 2.162 илјади денари се содржани трошоците по основ на договор на дело, проценка, стручна литература, судски решенија, адвокати, ревизорски услуги и сл.

#### БЕЛЕШКА 13. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Опис на трошоци за вработените	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Плати и надомести на плата (нето)	85.141	81.041
• Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.927	6.889
• Придонеси од задолжително социјално осигурување	34.922	32.448
• Останати трошоци за вработените	6.473	4.898
<b>Вкупно трошоци за вработените:</b>	<b>133.463</b>	<b>125.076</b>

Од претходниот преглед воочлива е констатацијата дека во оваа белешка најзначајна ставка се нето платите на вработените во износ од 85.141 илјада денари кои учествуваат со 63,79% во вкупните трошоци за вработените.

#### БЕЛЕШКА 14. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Трошоците за амортизација на материјалните и нематеријалните средства за 2019 година изнесуваат 269.930 илјади денари а во претходната 2018 година истите изнесуваа 269.281 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 15. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

Во тековната 2018 година Претпријатието има евидентирано вредносно усогласување на тековни средства во износ од 1.223 илјади денари, нетековни средства во износ од 130 илјади денари, додека во претходната 2018 година Претпријатието има евидентирано вредносно усогласување на тековни средства во износ од 2.544 илјади денари и вредносно усогласување на нетековни средства во износ од 7 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 16. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ**

Претпријатието во тековната 2019 година има евидентирано резервирања за трошоци и ризици во износ од 6.000 илјади денари исто како и во претходната 2018 година, односно вкупниот износ на резервирања за трошоци и ризици изнесува 12.000 илјади денари. Овие резервации се направени со оглед на фактот дека Претпријатието е тужено на износ од 61.379 илјади денари. Согласно МСС 37 - резервирање, неизвесни обврски и неизвесни средства, истото во претходните години немаше направено соодветна резервација по основ на оваа тужба. Управниот одбор на Претпријатието донесе Одлука број 02-139/10 од 26.02.2019 година со која има извршено резервација за неизвесни обврски по однос на судскиот спор – тужба поднесена од ЗК Пелагонија Битола. Иста ваква Одлука со број 02-139/5 е донесена и на 30.01.2020 година со која се резервираат уште 6.000 илјади денари за истиот судски спор (Белешка 32).

**БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

Опис на останати расходи од работењето	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Расходи врз основа на индиректен отпис на побарувања	2.263	-
• Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	2.271	2.060
• Кусоци, кало, растур и кршење	762	1.226
• Останати расходи од работењето	-	3
<b>Вкупно останати расходи од работењето:</b>	<b>5.296</b>	<b>3.289</b>

Во останатите расходи од работењето најзначајна ставка се расходите за казни, пенали, надоместоци за штети и друго во износ од 2.271 илјада денари или 42,88% од вкупните останати расходи од работењето.

**БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ**

Опис на финансиски приходи	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Приходи од вложувања во неповрзани друштва (инвестициони фондови)	387	-
• Приходи по основ на камати од работењето со неповрзани друштва	11.994	1.976
• Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	-	213
<b>Вкупно финансиски приходи:</b>	<b>12.381</b>	<b>2.193</b>

Финансиските приходи во тековната 2019 година се во вкупен износ од 12.381 илјада денари од кои 11.994 илјади денари или 96,87% се однесуваат на приходи по основ на камати од работењето со неповрзани друштва, од кои пак најголемиот дел односно 11.828 илјади денари се однесуваат на побарувања од ЗК Пелагонија Битола.

**БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ**

Опис на финансиски расходи	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Расходи по основ на камати од работењето со неповрзани друштва	-	18
• Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5	-
<b>Вкупно финансиски расходи:</b>	<b>5</b>	<b>18</b>

Финансиските расходи во тековната 2019 година се во износ од 5 илјади денари, додека во претходната година истите изнесувале 18 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**

Загубата пред оданочување во тековната 2019 година изнесува 221.016 илјади денари. Во претходната 2018 година Претпријатието прикажа загуба пред оданочување која изнесуваше 235.680 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА**

Претпријатието во тековната 2019 година има прикажано загуба пред оданочување во вкупен износ од 221.016 илјади денари. Согласно законските прописи данокот на добивка се пресметува на остварената добивка во тековната година и на даночно непризнатите расходи и на помалку пресметаните приходи по стапка од 10%.

Пресметка на данок на добивка	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Финансиски резултат од БУ	(221.016)	(235.680)
• Непризнати расходи за даночни цели	4.165	5.705
• Даночна основа	(216.851)	(229.975)
<b>Данок на добивка (10% x даночна основа)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**

Нето загубата од редовното работење после оданочување изнесува 221.016 илјади денари. Во претходната 2019 година ова Претпријатие има остварено нето загуба по оданочување која изнесуваше 235.680 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 23. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА**

Вкупната сеопфатна загуба за тековната 2019 година изнесува 221.016 илјада денари и е идентична со нето загубата после оданочување. Вкупната сеопфатна загуба за претходната 2018 година изнесуваше 235.680 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 24. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Вид на основно средства	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Вкупно
<b>Набавна вредност на нематеријални средства (состојба на 01.01.2019 год.)</b>	-	-	-	-
- директни зголемувања	-	3.000	-	3.000
- намалување/расход	-	-	-	-
- прекнижување	-	-	-	-
<b>Состојба на нематеријалните средства на 31.12.2019 година</b>	-	<b>3.000</b>	-	<b>3.000</b>
<b>Исправка на нематеријалните средства на 01.01.2019 год.</b>	-	-	-	-
- амортизација во 2019 година	-	(187)	-	(187)
- намалување/расход	-	-	-	-
- прекнижување	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на нематеријалните средства на 31.12.2019 г.</b>	-	<b>(187)</b>	-	<b>(187)</b>
<b>Сегашна вредност на нематеријалните средства на 31.12.2019 год.</b>	-	<b>2.813</b>	-	<b>2.813</b>
Вредност на нематеријалните средства на 31.12.2018 година	-	-	-	-

Претпријатието во тековната 2019 година има ново набавени нематеријални средства во вкупен износ од 3.000 илјади денари кои се однесуваат на софтвер за динамичка регулација.

**БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Вид на основно средства	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канц. инвентар, мебел и транспортни средства	Аванси за материјални средства	Инвестиции во тек	Вкупно
<b>Набавна вредност на НПО (состојба на 01.01.2019 г.)</b>	<b>8.729.472</b>	<b>92.101</b>	<b>110.467</b>	<b>18</b>	<b>11.062</b>	<b>8.943.120</b>
- директни зголемувања	14.790	3.757	11.359	-	-	29.906
- намалување / расходи		-5.944	-4.284	-	-	-10.228
- прекнижување	-101.451	101.451	-130	-	-	-130
<b>Состојба на НПО на 31.12.2019 г.</b>	<b>8.642.811</b>	<b>191.365</b>	<b>117.412</b>	<b>18</b>	<b>11.062</b>	<b>8.962.668</b>
<b>Исправка на НПО на 01.01.2019 г.</b>	<b>-6.730.231</b>	<b>-164.347</b>	<b>-94.736</b>	-	-	-
- амортизација во 2019 год.	-256.996	-4.626	-7.746	-	-	-269.368
- намалување / расходи		5.944	4.284	-	-	10.228
- прекнижување				-	-	-
<b>Состојба на исправката на НПО на 31.12.2019 год.</b>	<b>-6.987.227</b>	<b>-163.029</b>	<b>-98.198</b>	-	-	-
<b>Сегашна вредност на НПО на 31.12.2019 г.</b>	<b>1.655.584</b>	<b>28.336</b>	<b>19.214</b>	<b>18</b>	<b>11.062</b>	<b>1.714.214</b>
Сегашна вредност на НПО на 31.12.2018 г.	1.923.964	3.032	15.731	18	11.062	1.953.807

Од оваа белешка се гледа состојбата и движењето на недвижностите (градежите, опремата, алатот, како и средствата во подготовка односно инвестициите во тек). Имено, во тековната 2019 година

Претпријатието има ново набавени средства во износ од 29.906 илјади денари, намалувањето односно расходот за 2019 година е во износ од 10.228 илјади денари. Претпријатието има направено прекнижување од градежни објекти во постројки и опрема во износ од 101.451 илјади денари.

Нови вложувања во инвестиции во тек во тековната година нема. Претходното вложување се однесува на Излетничко место Сапунчица и потекнува од 2017 година.

Позначајни набавки на основни средства во тековната 2019 година се следниве:

- Санација на цевковод во износ од 12.309 илјади денари;
- Каминети СТЕЕД – 6, во износ од 3.070 илјади денари;
- Ратрак во износ од 1.876 илјади денари;
- Форд фокус Титаниум во износ од 1.415 илјади денари;
- Реконструкција со полиетиленски цевки во износ од 656 илјади денари;

Недвижностите, постројки и опрема со кои располага Претпријатието се користат за обавување на неговите активности, со исклучок на средствата во зимско рекреативниот центар Нижо Поле кои времено не функционира а се во износ од 54.418 илјада денари. Претпријатието очекува да ги стави во функција со наоѓањето на соодветен концесионер бидејќи се од рекреативна дејност.

## БЕЛЕШКА 26. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Во тековната 2019 година Претпријатието има евидентирано вложувања во недвижности во вкупен износ од 6.468 илјади денари кои се користат како средства за оперативен наем. Претпријатието во тековната 2019 година во вложувањата во недвижности го има евидентирано и ресторанот Довлецик како средство во употреба, а е во вкупен износ од 3.262 илјади денари.

Во претходната 2018 година Претпријатието евидентирало вложувања во недвижности во вкупен износ од 6.842 илјади денари.

## БЕЛЕШКА 27. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Опис на долгорочни финансиски средства	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Котирани друштва	9	9
• Вложувања во Стопанска Банка АД Битола	9	9
<b>Вкупно долгорочни финансиски средства:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

## БЕЛЕШКА 28. ЗАЛИХИ

Опис на залихи	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Залихи на сировини и материјали	6.789	5.907
• Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалалажа и автогуми	32.503	30.045
• Залиха на недовршени производи и полупроизводи	7.525	5.826
• Залиха на готови производи	3	-
• Залиха на трговски стоки	322	215
<b>Вкупно залихи:</b>	<b>47.142</b>	<b>41.993</b>

Од претходната белешка може да се констатира дека залихите за резервни делови, ситен инвентар, амбалалажа и автогуми се најзначајана ставка во износ од 32.503 илјади денари или 68,95% од вкупната залиха.

Залихата на недовршено производи и полупроизводи е во износ од 7.525 илјади денари или 15,96% од вкупната залиха на Претпријатието.

Залихата на сировини и материјали е во износ од 6.789 илјади денари или 16,50% од вкупната залиха.

Ситниот инвентар се отпишува со калкулативен отпис и тоа 100% при ставање на истиот во употреба. Залихите на готовите производи и трговските стоки се водат по набавни цени, а на крајот на пресметковниот период со пописот, се сведуваат на пониската набавна или нето реализациона вредност.

**БЕЛЕШКА 29. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Побарувања од поврзани субјекти	-	-
• Побарувања од купувачи	66.978	67.734
○ Купувачи во земјата	66.969	67.718
○ Останати побарувања	9	16
○ Сомнителни и спорни побарувања од купувачи	73.867	72.811
○ Исправка на вредноста на спорните и сомнителните побарувања од купувачите	(73.867)	(72.811)
• Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1	-
• Побарување од државата по основ на даноци и слично	-	6
• Побарувања од вработени	44	36
• Останати побарувања	-	172
• Краткорочни финансиски вложувања	-	-
• АВР	3.419	2.808
<b>Вкупно краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања:</b>	<b>70.442</b>	<b>70.756</b>

Побарувањата од купувачите во тековната 2019 година се однесуваат на купувачи во земјата во износ од 66.969 илјади денари или 95,07% од вкупните краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања и АВР. Сомнителните и спорните побарувања се во износ од 73.867 илјади денари и за истите Претпријатието има направено исправка на вредноста на побарувањата во целосниот износ.

Активните временски разграничувања во тековната 2019 година се во износ од 3.419 илјади денари и истите како во претходната така и во тековната година се однесуваат на осигурителни полиси од осигурително друштво.

**БЕЛЕШКА 30. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти е следна:

Опис на парични средства и парични еквиваленти	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Жиро сметка	95.517	55.422
• Благајна	110	98
• Депозити во банка	660	10
• Хартии од вредност – готовински еквиваленти	9	20.020
• Вредносно усогласување на парични еквиваленти	-	(193)
<b>Вкупно парични средства и парични еквиваленти:</b>	<b>96.296</b>	<b>75.742</b>

Преку Извештајот на паричниот тек проследени се паричните текови по одделни сегменти, при што е констатирано дека паричните текови произлегуваат од следниве активности:

Паричен тек	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Паричен тек од оперативни активности	48.069	67.340
• Паричен тек од инвестициони активности	(32.776)	(3.059)
• Паричен тек од финансиски активности	5.261	5.261
<b>Нето пораст/намалување на готовината:</b>	<b>20.553</b>	<b>69.541</b>

#### БЕЛЕШКА 31. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Опис на главнина и резерви	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Основна главнина	2.045.681	2.281.361
• Ревалоризациска резерва	-	-
• Резерви	-	-
• Акумулирана добивка	-	-
• Пренесена загуба (-)	-	-
• Добивка за деловната година	-	-
• Загуба за деловната година	(221.016)	(235.680)
<b>Вкупно главнина и резерви:</b>	<b>1.824.665</b>	<b>2.045.681</b>

Од оваа белешка се гледа структурата на капиталот и загубата за тековната во однос на претходната 2018 година. Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 7.

#### БЕЛЕШКА 32. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ

Претпријатието во тековната 2019 година има евидентирано долгорочни резервирања за ризици и трошоци во вкупен износ од 12.000 илјади денари, додека во претходната година овие резервирања изнесуваа 6.000 денари.

Претпријатието согласно МСС 37 – резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, има направено резервација за неизвесни обврски по однос на судскиот спор со ЗК Пелагонија Битола (Белешка 16).

#### БЕЛЕШКА 33. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

Одложените даночни обврски во тековната 2019 година се во вкупен износ од 2.342 илјади денари, додека во претходната 2018 година истите изнесуваа 3.081 илјада денари.

Овие одложени даночни обврски се однесуваат на обврски за ДДВ од минати години (5.299 илјади денари). Согласно Законот за плаќање на рати на даночните долгови на јавните претпријатија („Службен весник на РМ”бр.18/2010) како и со Решение на УЈП бр.213-312 од 15.02.2010 година, овие обврски во поглед на плаќањето имаат грејс период од 36 месеци и истите треба да се платат во 120 еднакви раати.

**БЕЛЕШКА 34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

Опис на тековни обврски	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• <b>Обврски спрема поврзани друштва</b>	-	-
• <b>Обврски спрема добавувачи</b>	<b>14.134</b>	<b>7.844</b>
○ Обврски спрема добавувачи во земјата	14.134	6.924
○ Обврски спрема добавувачи од странство	-	920
• <b>Обврски за аванси, депозити и кауции</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
• <b>Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести</b>	<b>1.723</b>	<b>1.537</b>
○ Персонален данок	210	191
○ Придонеси за ПИО	1.012	897
○ Придонеси за здравство	407	364
○ Придонес за вработување	66	60
○ Несреќа при работа	28	25
• <b>Обврски кон вработените</b>	<b>3.870</b>	<b>3.442</b>
○ Нето плати	3.503	3.189
○ Останати обврски спрема вработените	367	253
• <b>Тековни даночни обврски</b>	<b>1.519</b>	<b>1.776</b>
○ ДДВ	1.495	1.741
○ Персонален данок	24	35
• <b>Останати краткорочни обврски</b>	<b>167</b>	<b>203</b>
• <b>Пасивни временски разграничувања(одложени приходи)</b>	<b>76.963</b>	<b>79.576</b>
<b>Вкупно тековни обврски:</b>	<b>98.378</b>	<b>94.388</b>

Во вкупните тековни обврски една од најзначајните ставки е обврската спрема добавувачите во земјата во износ од 14.134 илјади денари или 14,37% од вкупните тековни обврски и пасивните временски разграничувања.

Обврските кон вработените во тековната 2019 година се во износ од 3.870 илјади денари или 3,93% од вкупните тековни обврски и ПВР.

Пасивните временски разграничувања во тековната 2019 година се во износ од 76.963 илјади денари.

Овие пасивни временски разграничувања се однесуваат на:

- Одложени приходи за лап топ, вип, во износ од 22 илјади денари;
- Одложени приходи излетничко место Сапунчица во износ од 8.818 илјади денари;
- Одложени приходи Министерство за земјоделие (цефки), во износ од 58.856 илјада денари;
- Одложено признавање на приходи - регулатори на притисок од Сокотаб од Министерство за земјоделство, во износ од 9.267 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 35. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

**35.1. Дадени хипотеки на свој имот**

Претпријатието нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќања по кредитните обврски спрема банки.

**35.2. Судски спорови**

1. Во тековната 2019 година против Претпријатието не се покренати нови судски постапки. Против Претпријатието е покренат судски спор за надомест на штета во 2016 година од страна на ЗК Пелагонија



Битола во вредност од 61.379 илјади денари. По овој предмет Основен суд на ден 25.11.2016 година има донесено Пресуда број ТС-1-9/16 во корист на ЗК Пелагонија со што е уважено тужбеното барање, меѓутоа ЈП Стрежево Битола на ден 03.12.2016 година има поднесено жалба до второ степенитот Апелационен суд со што предметот Со Решение од 15.05.2017 година е вратен на повторно судење пред Основниот суд Битола. Одржани се неколку рочишта и постапката е сеуште во тек што значи дека судот до денес нема донесено конечна Пресуда. ЈП Стрежево со одредена веројатност смета дека тужбеното барање на ЗК Пелагонија - Битола ќе биде одбиено како неосновано во целост. За овој судски спор поради претпазливост, Претпријатието има направено резервација во износ од 12.000 илјади денари.

Судски постапки покренати против ЈП Стрежево Битола од страна на физички лица се како што следи:

2. Поднесена е тужба до Основниот суд о Битола за работен спор РО -182/18 од страна на вработениот Горан Талевски за поништување на решението за распоредување, во вредност од 40 илјади денари. Постапката е во фаза на ревизија во Врховен суд на Република Северна Македонија.

3. Поднесена е тужба до Основен суд во Битола за работен спор РО – 183/18 од страна на вработениот Мендо Гроздановски за поништување на решението за распоредување, во вредност од 40 илјади денари. Постапката е во фаза на ревизија во Врховен суд на Република Северна Македонија.

Во тековната 2019 година ЈП Стрежево Битола нема поднесено никакви тужби против физички лица. Против физичките лица ЈП Стрежево Битола поднесува само опомени.

### БЕЛЕШКА 36. УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

На ден 29.01.2019 година а согласно Законот за јавни набавки, Управниот Одбор на ЈП Стрежево Битола ја има донесено и усвоено Одлуката бр. 02-58/1 за Годишниот план за јавни набавки и тоа по видови стоки, услуги и работи. Истиот е изменуван и дополнуван согласно ново настанатите состојби. Одлуките за негово дополнување и изменување се како што следи:

Датум	Одлука број	Опис
29.03.2019	02-202/3	Одлука за прилагодување на Планот за јавни набавки за 2019 година
17.05.2019	02-287/3	Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2019 година
31.07.2019	02-626/5	Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2019 година
13.09.2019	02-699/5	Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2019 година
03.10.2019	02-762/3	Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2019 година
08.11.2019	02-834/2	Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2019 година
08.12.2019	02-926/6	Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2019 година

Спрема ова, ниедна иницијатива (требовање) во јавните набавки не може да започне ако претходно не се базира врз Планот за јавни набавки и соодветно обезбедените средства за нивно реализирање.

- Во текот на 2019 година ЈП Стрежево Битола имаше вкупен број на предмети за јавни набавки 100 (сто) од кои објави огласи за 100 предмети. Поништени постапки се во вкупен број 17 (седумнаесет) и потпишани договори за реализација во вкупен број 83. Во текот на 2019 година за ниедна јавна набавка не е заведен судски спор.
- За сите јавни набавки се води посебно досие во кое е приложена целокупната документација, почнувајќи од требовање (барање за јавни набавки), одлуки, тендерска документација, понуди од економските оператори, табели за рангирање по критериуми, нивна евалуација, одлука за избор на најповолен економски оператор, склучен договор и известување до Бирото за јавни набавки.

Во ЈП Стрежево Битола постои Комисија од 5 (пет) члена и нивни заменици за јавните набавки. Покрај ова со Акт – Правилник бр.02-465/2 од 09 септември 2009 година во ова Јавно Претпријатие е оформена посебна стручна служба од 4 (четири) извршители, сите со високо образование и со добиен сертификат за јавни набавки, за извршување на стручни работи во процесот на јавните набавки. Тие се однесуваат главно на подготвување на тендерска документација и слично. Sprema оваа факт е дека со формирањето на ваква стручна служба на Комисијата за јавни набавки и останува само да ја изврши евалуацијата и да избере најповолен економски оператор.

### БЕЛЕШКА 37. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Од датумот на финансиските извештаи (31.12.2019) до датумот на предавање на ревизорскиот извештај не се случиле некои материјално значајни настани а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка. Како настани кои се случиле а кои не ги тангираат финансиските извештаи од 2019 година се следниве:

- Донесување на тримесечни финансиски извештаи на ЈП Стрежево за 2020 година.
- Донесување на планот за јавни набавки на ЈП Стрежево за 2020 година.

Покрај ова, за согледување на движењето на средствата и обврските, приходите и расходите на периодична основа се приложува аналитички бруто биланс со положба од 31.05.2020 година.

За ЈП Стрежево Битола  
Директор  
  
Методија Граматковски



**Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат претпријатијата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Во согласност со член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка, односно загуба на Претпријатието за деловната година.

Во согласност со член 477, став 14 од Законот за трговски друштва како и член 11, член 19 и член 27 од Законот за јавните претпријатија, директорот е должен да достави Извештај за работењето на претпријатието до Управниот одбор на Претпријатието, а Управниот одбор на Претпријатието според член 19 од Законот за јавни претпријатија покрај годишната сметка е должен, по завршување на секоја деловна година да го усвои и Извештајот за работењето на Претпријатието.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Претпријатието и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Директорот на Претпријатието го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

За ЈП Стрежево Битола  
Директор  
  
Методија Граматковски



**Годишна сметка**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
"СТРЕЖЕВО"БР 05-235/11  
13.03.2020 ГОД  
БИТОЛА

ЕМБС: 05562538

Целосно име: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки  
Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.723.503.865,00			1.960.658.261,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.812.500,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	2.812.500,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.714.214.733,00			1.953.807.380,00
10	-- Недвижности (011+012)	1.655.584.225,00			1.923.963.924,00
12	-- Градежни објекти	1.655.584.225,00			1.923.963.924,00
13	-- Постројки и опрема	28.335.605,00			3.031.971,00
14	-- Транспортни средства	8.685.278,00			5.329.281,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	10.529.435,00			10.402.014,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	18.178,00			18.178,00
18	-- Материјални средства во подготовка	11.062.012,00			11.062.012,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	6.467.632,00			6.841.881,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	9.000,00			9.000,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	9.000,00			9.000,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	9.000,00			9.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	210.460.947,00			185.683.760,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	47.142.209,00			41.992.967,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	6.789.025,00			5.906.935,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	32.503.194,00			30.045.175,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	7.524.350,00			5.826.184,00
41	-- Залихи на готови производи	3.360,00			
42	-- Залихи на трговски стоки	322.280,00			214.673,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	67.022.475,00			67.948.027,00
47	-- Побарувања од купувачи	66.978.235,00			67.734.293,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	590,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				6.334,00
50	-- Побарувања од вработените	43.650,00			35.552,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				171.848,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	96.296.263,00			75.742.766,00
60	-- Парични средства	95.626.647,00			55.519.198,00
61	-- Парични еквиваленти	669.616,00			20.223.568,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	3.419.425,00			2.807.816,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.937.384.237,00	2.149.149.837,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	600.000,00	
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.824.664.644,00	2.045.680.937,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	2.045.680.937,00	2.281.360.829,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	221.016.293,00	235.679.892,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	33.414.710,00	20.811.979,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	12.000.000,00	6.000.000,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	12.000.000,00	6.000.000,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	2.341.542,00	3.080.994,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	21.414.710,00	14.811.979,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	14.134.029,00	7.844.285,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	951,00	9.989,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.723.491,00	1.537.302,00
100	-- Обврски кон вработените	3.869.816,00	3.441.723,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.518.939,00	1.775.789,00
108	-- Останати краткорочни обврски	167.484,00	202.891,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	76.963.341,00	79.575.927,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.937.384.237,00	2.149.149.837,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	600.000,00	

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	230.745.231,00			209.880.772,00
202	-- Приходи од продажба	220.900.733,00			197.086.944,00
203	-- Останати приходи	9.074.884,00			12.095.685,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	769.614,00			698.143,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	464.137.967,00			447.735.212,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	18.851.184,00			17.958.325,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	9.503.513,00			4.961.218,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				44.236,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	8.914.548,00			5.586.340,00
212	-- Останати трошоци од работењето	10.827.148,00			12.988.514,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	133.462.966,00			125.075.676,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	85.141.422,00			81.041.147,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.926.610,00			6.688.883,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	34.922.302,00			32.448.007,00
217	-- Останати трошоци за вработените	6.472.632,00			4.897.639,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	269.930.231,00			269.281.353,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	130.128,00			7.292,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.222.416,00			2.543.217,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	6.000.000,00			6.000.000,00
222	-- Останати расходи од работењето	5.295.833,00			3.289.041,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	12.381.329,00			2.192.860,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	387.378,00			

230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	11.993.951,00	1.979.592,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства		213.268,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	4.887,00	18.312,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	324,00	18.312,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.563,00	
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	221.016.294,00	235.679.892,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	221.016.294,00	235.679.892,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	221.016.294,00	235.679.892,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	238,00	231,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	-- Загуба за годината	221.016.294,00	235.679.892,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	221.016.294,00	235.679.892,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	3.000.000,00			
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	187.500,00			
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	2.812.500,00			
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	298.861.203,00			297.997.529,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	194.537.074,00			187.453.891,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	104.324.129,00			110.543.638,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	8.355.910.977,00			8.341.334.409,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	6.797.118.161,00			6.546.696.899,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	1.558.792.816,00			1.794.637.510,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	3.307.644,00			4.246.030,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	2.826.845,00			3.239.356,00
642	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	480.799,00			1.006.674,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	7.001.610,00			8.183.877,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	6.738.933,00			7.542.759,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	262.677,00			641.118,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	278.218,00			278.218,00
649	-- Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	278.218,00			278.218,00
666	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	9.000,00			9.000,00

668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	590,00	
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	8.934,00	16.423,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет		6.334,00
673	-- Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	436.893.450,00	35.552,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	951,00	9.989,00
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	4.187.891,00	4.821.187,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	3.936.016,00	3.441.723,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	218.782.454,00	195.860.389,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	1.827.062,00	1.226.555,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	220.609.516,00	197.086.944,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	290.800,00	424.481,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	74.788,00	105.712,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	160.149,00	256.829,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	4.046.372,00	3.623.491,00
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	2.780.814,00	2.145.642,00
708	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	1.265.558,00	1.477.849,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	4.793.576,00	8.109.653,00
717	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.210.080,00	1.662.803,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	39.886,00	45.477,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	83.446,00	164.821,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	340.654,00	887.418,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	70.418,00	48.717,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	77.427,00	85.337,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.907.860,00	2.316.281,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.835.324,00	4.695.167,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7.289.034,00	6.064.089,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	846.477,00	687.814,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	15.100,00	25.102,00



731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.655.636,00	1.583.863,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	232.200,00	219.600,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	117.418,00	49.968,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	148.670,00	241.550,00
743	-- Дневнејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	155.556,00	
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.579.000,00	3.360.000,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	214.305,00	160.872,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	564.414,00	350.065,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	438.518,00	271.915,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	142.322,00	93.860,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	235.365,00	274.495,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.915.675,00	1.817.952,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	639.065,00	1.259.063,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.038.634,00	604.905,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	4.134.954,00	3.961.300,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	231.555,00	205.719,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	125.422,00	125.422,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	210.002,00	225.412,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	147.379,00	48.325,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	2.163.410,00	3.550.093,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	2.270.038,00	2.060.403,00
767	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	2.269.638,00	1.925.482,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	240,00	233,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2037	- 03.12 - Риболов во слатководни води	423.888,00			
2039	- 03.22 - Слатководна аквакултура	11.934.497,00			
2285	- 35.11 - Производство на електрична енергија	22.814.313,00			
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	204.109.146,00			
2419	- 49.39 - Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место	1.327.325,00			
2445	- 56.30 - Подготовка и послужување на пијалаци	2.226.511,00			
2587	- 93.11 - Работа на спортските објекти	290.880,00			

Потпишано од:

Mimoza Grujovska  
mgrujovska@yahoo.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec

Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Мимоза Трчијовска  
Вучко Анѓелевски



*[Handwritten signature]*

## Годишен извештај за работење



**ЈП СТРЕЖЕВО**  
**Битола**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**  
**ВО 2019 ГОДИНА**



**БИТОЛА, МАРТ 2020 ГОДИНА**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ ВО 2019 ГОДИНА

---

ЈАВНО ПРЕДУЗЕТИЕ  
"СТРЕЖЕВО"  
БР. 05-234  
09.03.20  
БИТОЛА

Изработил:

Раководител на сектор за  
финансиско работење  
Ангелевски Љупчо дипл. ек.



Одобрил:

Директор  
Методија Граматковски д.е.и.


## СОДРЖИНА

- Увод – Основни податоци и организациона поставеност
- Извештај за работењето во 2019 година - Водостопанска дејност
- Извештај за работењето во 2019 година - Производство и продажба на електрична енергија
- Извештај за работењето во 2019 година - Производство на риба - аквакултура и продажба
- Извештај за работењето во 2019 година - Спортски објекти
- Извештај за работењето во 2019 година - Финансиска состојба на целокупното работење на ЈП „Стрежево“ - Битола
- Заклучно мислење за работењето во 2019 година на ЈП „Стрежево“ – Битола
- Список на членови на органи на управување, како и исплатени надоместоци во бруто износ за 2019 година

## ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА

ЈП „Стрежево“ - Битола се конституира како правен субјект уште во далечната 1978 година за долгорочно решавање на проблемот со недостиг од вода на градот Битола и поширокиот регион. Со изградбата на Собирниот канал, Браната „Стрежево“ со придружните објекти, Главниот доведен канал, Деталната цевководна мрежа и останатите хидротехнички објекти и инфраструктура потребни за нормално функционирање на Хидросистемот „Стрежево“, се овозможи акумулирање на над 120.000.000 м<sup>3</sup> вода во акумулацијата „Стрежево“ и одведување на водата до водокорисниците. Од 13.11.2001 година како правен субјект за вршење на дејности од јавен интерес, со одлука на Владата на Република Македонија број 23-6635/02, претпријатието се трансформира во Јавно Претпријатие „Стрежево“ - Битола.

Од надлежностите кои произлегуваат од вршењето на водостопанската дејност на ЈП „Стрежево“ за економично стопанисување, користење, функционирање, одржување и контрола на системот, произлегуваат и целите и задачите на јавното претпријатие:

- Зафаќање и доведување на водите до акумулацијата;
- Снабдување со вода за наводнување и останати технолошки потреби на ЗК „Пелагонија“ и останати земјоделско - сточарски корисници;
- Снабдување со сурова непреработена вода на комуналното претпријатие ЈП „Водовод“, за понатамошно задоволување на потребите на населението и индустријата од вода за пиење и технолошка вода;
- Снабдување со сурова непреработена вода за индустриски и технолошки потреби на РЕК „Битола“ и останати директни индустриски корисници; ;

Развојната политика на претпријатието за максимално искористување на водите, како и ресурсите со кои располага претпријатието, се движеше во насока на искористување на хидропотенцијалот на водите за производство на електрична енергија, при што се изградени пет хидроцентрали со вкупна инсталирана снага од 3,71 MW и проектирано годишно производство од 11.220.000 kWh електрична енергија.

Една од дејностите која ги врши претпријатието е рибарство и аквакултура т.е. производство и продажба на виножитна пастрмка, продажба на други видови на риба, конзервирана риба и производи од риба.

ЈП „Стрежево“ стопанисува и со објекти за спорт и рекреација, ски лифтови, чајцилница, базен и останати спортски објекти.

Управувањето на претпријатието го врши Управен одбор составен од седум членови, Претседател кој добива 12.000 денари месечен паушал, и шест членови кои добиваат по 10.000 денари месечен паушал. Надзорниот одбор е составен од четири членови, Претседател кој добива 12.000 денари месечен паушал, и три членови кои добиваат по 10.000 денари месечен паушал. Именувани се од Владата на Република Македонија.

Со јавното претпријатие раководи Директор на јавното претпријатие, назначен од Управниот одбор.

## ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

За што поефикасно и порационално стопанисување со ресурсите, работењето во ЈП „Стрежево“ – Битола, организационо е поставено:

I. Менаџмент;

II. Даватели на услуги со помошно - технички персонал: 1.Сектор за зафаќање, акумулирање, заштита и мониторинг на води; 2.Сектор за управување и регулација на хидросистемот; 3.Сектор за детална цевководна мрежа; 4.Сектор за производство и продажба на електрична енергија, електроника и автоматика; 5.Сектор за машинство и експлоатација на возила; 6.Сектор за експлоатација и контрола на системот;

III. Администрација: 1.Сектор за општи и правни работи и човечки ресурси; 2.Сектор за финансиско работење; 3.Сектор за комедијално работење.

Целокупните работни задачи и активности заклучно со 31.12. 2019 година се извршуваа со 228 вработени на неопределено време и 10 вработени на определено време со договор до 31.12.2019 година. Образовната структура на вработените на неопределено време е дадена во табелата:

НКВ	ВКВ.	ССО	ВШО	ВСО	Вкупно
24	4	126	7	67	228

Тргувајќи од организациската поставеност и дејностите кои ги врши претпријатието, концепиран е и Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ во 2019 година и тоа:

- Годишен извештај за работењето - Водостопанска дејност;
- Годишен извештај за работењето - Производство на електрична енергија - хидроцентрали;
- Годишен извештај за работењето - Производство на риби - аквакултура и продажба;
- Годишен извештај за работењето - Спортски објекти;
- Годишен извештај - Финансиска состојба за целокупното работење на ЈП „Стрежево“ - Битола.



**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2019 ГОДИНА - ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ**

---

Со економично стопанисување, рационално користење и функционирање, како и одржување и контрола на системот, се обезбеди целосно задоволување на потребите за:

- снабдување со вода за наводнување на индивидуалните корисници и на правните лица;
- снабдување со сурова непреработена вода на ЈКП „Водовод“ - Битола за водоснабдување на населението, претпријатијата, установите и други субјекти со вода за пиење;
- снабдување со сурова непреработена вода за индустриски и технолошки (стопански) потреби на РЕК „Битола“ - Битола, Ф-ка за квасец, Млекара АД Битола и останатите индустриски капацитети.

Во 2019 година во однос на 2018, количината на испорачана вода до водокорисниците е зголемена за 28,43 индексни поени, или вкупно потрошената количина на вода со вклучени загуби е зголемена за 26,26 индексни поени.

Зголемување на испорачаната количина на вода има скоро кај сите категории на корисници на вода, и тоа за 33,57 индексни поени кај испорачаната (пресметана количина на вода) за наводнување на земјоделски култури кај правните лица, зголемување за 53,96 индексни поени за наводнување на земјоделски култури кај индивидуалните корисници, зголемување за високи 78,30 индексни поени за водоснабдување со сурова непреработена вода на ЈКП „Водовод“ - Битола за водоснабдување на населението, зголемување за 42,23 индексни поени за снабдување со сурова непреработена вода на „Фабрика за квасец и алкохол“ - Битола, зголемување за 127,32 индексни поени на ИМБ „Млекара“ - Битола, како и зголемување на испорачаната количина на вода од 4,89 индексни поени на други - останати корисници на вода.

За ЕЛЕМ Подружница РЕК „Битола“ - Битола во тековната 2019 година испорачана е договорената количина на вода на ниво од претходната 2018 година.

До Фабриката за шеќер во 2019 година, како и претходните неколку години не се испорачуваше вода поради престанокот со работа на тој индустриски капацитет.

Во апсолутна вредност во 2019 година кон водокорисниците беа испорачани (пресметани) 38.784.886 м<sup>3</sup> вода, или заедно со загубата на вода по главен доведен канал и детална цевководна мрежа, и испарување од акумулацијата, беа потрошени 41.284.886 м<sup>3</sup> вода.

Во табелите кои следуваат подетално е претставена испорачаната (пресметаната) количина на вода кон водокорисниците и вкупно потрошената количина на вода во тековната 2019 и претходната 2018 година, извештај за вкупните површини кои се под системот за наводнување, како и површините кои се наводнувале во 2019 година, како и преглед на површини кои се наводнувале во 2019 година според засадени кутури.

Дадени се и ценовници за водостопански услуги по категории, и тоа ценовници за испорачана (пресметана) количина на вода за наводнување по култури за правни лица и за индивидуални корисници, цени за испорачана количина на сурова

непреработена вода за потребите на индустријата, како и цена за испорачана количина на сурова непреработена вода на ЈКП „Водовод“ - Битола за водоснабдување на населението.

Цените за испорачана (пресметана) количина на вода за наводнување и за индустријата е пресметана согласно изработената Методологија за пресметка на цената на водата усвоена од Влада на Република Македонија, додека цената за снабдување со сурова непреработена вода на ЈКП „Водовод“ за водоснабдување на населението е пресметана согласно Законот за утврдување на цени за водни услуги.

Во продолжение се дадени и табели за приходите и расходите остварени во водостопанската дејност, како и табела за Билансот на упех од работењето во водостопанската дејност.

Во 2019 година вкупните расходи од водостопанска дејност изнесуваат 432.750.829 денари и се зголемени за 2,94 индексни поени во однос на 2018 година. Расходите без амортизација изнесуваат 168.839.512 денари и се зголемени за 7,19 индексни поени во однос на 2018 година. Вкупните приходи од водостопанска дејност во 2019 година изнесуваат 204.533.035 денари и се зголемени за 13,83 индексни поени во однос на 2018 година. Порастот на вкупните расходи во водостопанската дејност е резултат на зголемената ангажираност на сите ресурси што придонесоа да се постигнат зголемени приходи во 2019 година од 13,83 индексни поени или во апсолутна вредност зголемувањето на приходите од водостопанска дејност изнесуваат високи 24.856.518 денари.

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОДИТЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ ВО 2019 ГОДИНА  
ПО КОРИСНИЦИ И ПО КОЛИЧИНИ**

**1. Количина на вода**

Во 2019 година за наводнување на земјоделските култури, водоснабдување на населението, установите, претпријатија, РЕК „Битола“ и останати индустриски корисници, како и од загуби на вода, потрошени се 41.284.886 м<sup>3</sup> вода.

**Количини на вода по корисници, и тоа за:**

**1.1. Наводнување**

**1.1.1. Бруто површина под систем за наводнување во ха:**

- Правни лица	9.996 ха
- Индивидуални корисници	8.886 ха
<b>Вкупно</b>	<b>18.882 ха</b>

**1.1.2. Површини под култури кои се наводнувале во ха:**

- Правни лица	3.449 ха
- Индивидуални корисници	1.987 ха
<b>Вкупно</b>	<b>5.436 ха</b>

**1.1.3. Количини на вода за површини кои се наводнувале (без губитици):**

- Правни лица	3.449 ха x 3.721 м <sup>3</sup> /ха	12.832.850 м <sup>3</sup>
- Индивидуални корисници	1.987 ха x 4.033 м <sup>3</sup> /ха	8.013.358 м <sup>3</sup>
<b>Вкупно</b>	<b>5.436 ха x 3.835 м<sup>3</sup>/ха</b>	<b>20.846.207 м<sup>3</sup></b>

**1.2. Водоснабдување**

**1.2.1. Водоснабдување на Битола преку „Водовод“:**

- Домаќинства и установи	3.668.540 м <sup>3</sup>
- Претпријатија	1.726.372 м <sup>3</sup>
<b>Вкупно</b>	<b>5.394.912 м<sup>3</sup></b>

**1.2.2. Водоснабдување на РЕК „Битола“ и останати индустриски и други корисници:**

а) РЕК „БИТОЛА“	12.000.000 м <sup>3</sup>
б) Останти индустриски корисници	543.767 м <sup>3</sup>
- Ф-ка за шеќер	0 м <sup>3</sup>
- Ф-ка за квасец	146.116 м <sup>3</sup>
- ИМБ АД „Млекара“ - Битола	236.235 м <sup>3</sup>
- Други корисници	161.416 м <sup>3</sup>
<b>Вкупно (а + б)</b>	<b>12.543.767 м<sup>3</sup></b>

**Вкупно 1.2.1. + 1.2.2. 17.938.679 м<sup>3</sup>**

**1.3. Загуби на вода**

- Загуби на вода од главен доведен канал и мрежа	1.500.000 м <sup>3</sup>
- Испарување од акумулација	1.000.000 м <sup>3</sup>
<b>Вкупно</b>	<b>2.500.000 м<sup>3</sup></b>

**Вкупно бруто вода (1.1 + 1.2 + 1.3) 41.284.886 м<sup>3</sup>**

**СПОРЕДБЕНА ТАБЕЛА ЗА КОЛИЧИНА НА ВОДА КОЈА БИЛА ИСПОРАЧАНА - ПРЕСМЕТАНА  
ВО ТЕКОВНАТА 2019 И ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА**

Корисници	Количина на вода во тековна 2019 год. во м <sup>3</sup>	Количина на вода во претходна 2018 год. во м <sup>3</sup>	Индекс 2019/2018 год.	Процентуално учество на корисниците во 2019 г.
1. Наводнување	<b>20.846.207</b>	<b>14.812.521</b>	<b>140,73</b>	<b>53,75%</b>
1.1. Правни лица	12.832.850	9.607.577	133,57	33,09%
1.2. Индивидуални корисници	8.013.358	5.204.944	153,96	20,66%
2. Водоснабдување - Битола	<b>5.394.912</b>	<b>3.025.681</b>	<b>178,30</b>	<b>13,91%</b>
3. РЕК „Битола“	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>30,94%</b>
5. Ф-ка за шеќер	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
6. Ф-ка за квасец и алкохол	<b>146.116</b>	<b>102.731</b>	<b>142,23</b>	<b>0,38%</b>
4. Млекара - Битола	<b>236.235</b>	<b>103.922</b>	<b>227,32</b>	<b>0,61%</b>
7. Други корисници	<b>161.416</b>	<b>153.887</b>	<b>104,89</b>	<b>0,42%</b>
<b>Вкупно испорачана</b>	<b>38.784.886</b>	<b>30.198.742</b>	<b>128,43</b>	<b>100,00%</b>
8. Загуби на вода-гл.канал и мрежа	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	
9. Испарување од акумулација	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	
<b>Вкупно потрошена</b>	<b>41.284.886</b>	<b>32.698.742</b>	<b>126,26</b>	

**ПРЕГЛЕД**  
**на површини под култури кои се наводнувале во 2019 година**

Култури	Површини под култури			Нето норма м <sup>3</sup> /ха	Потребна вода за наводнување		
	Индивид. сектор ха	Правни лица ха	Вкупно ха		Индивид. сектор м <sup>3</sup>	Правни лица м <sup>3</sup>	Вкупно м <sup>3</sup>
<b>I култури</b>	<b>1.987,0392</b>	<b>3.449,0183</b>	<b>5.436,0575</b>		<b>8.013.358</b>	<b>12.832.850</b>	<b>20.846.207</b>
1 Пченица				1.416			
2 Јачмен				1.416			
3 Пченка	1.126,6439	782,4885	1.909,1324	4.380	4.934.700	3.427.300	8.362.000
4 Соја				3.306			
5 Сончоглед	0,2387		0,2387	3.033	724		724
6 Маслодајна репа				1.416			
7 Семен.шек.репа				1.416			
8 Шеќерна репа	2,5330	1,9922	4,5252	4.457	11.290	8.879	20.169
9 Тутун ситнолистен	46,5974		46,5974	2.046	95.338		95.338
10 Тутун крупнолистен				2.923			
11 Домати индустриски	0,8933		0,8933	4.394	3.925		3.925
12 Домати	11,8529	3,8905	15,7434	4.394	52.082	17.095	69.176
13 Пиперки индустриски	0,1000		0,1000	4.788	479		479
14 Пиперки	282,4372	13,5735	296,0107	4.788	1.352.309	64.990	1.417.299
15 Грав, грашок	3,3219		3,3219	2.044	6.790		6.790
16 Компири	11,4921	0,5861	12,0782	2.674	30.730	1.567	32.297
17 Зелка	25,6790	0,6994	26,3784	2.611	67.048	1.826	68.874
18 Кромид	2,3547	0,2860	2,6407	3.218	7.577	920	8.498
19 Бостан	30,9190		30,9190	3.240	100.178		100.178
20 Наут				1.416			
21 Остан.град.култури	69,2701	7,9311	77,2012	3.218	222.911	25.522	248.433
22 Луцерка	41,6534	12,0974	53,7508	3.967	165.239	47.990	213.229
23 Ливади	97,7590	15,2181	112,9771	2.046	200.015	31.136	231.151
24 Овоштарници	116,5805	31,7392	148,3197	3.016	351.607	95.725	447.332
25 Лозја	2,9531		2,9531	2.879	8.502		8.502
26 Хмељ				3.016			
27 Пченка силажа I култура	113,7600	2.578,5163	2.692,2763	3.533	401.914	9.109.898	9.511.812
<b>II култури</b>							
1 Пченка силажа II култура				3.533			
2 Зелка (зимска)				1.268			
3 Корнишони				1.644			
4 Остан.град.II култ.				2.700			
<b>Вкупно I + II</b>	<b>1.987,0392</b>	<b>3.449,0183</b>	<b>5.436,0575</b>		<b>8.013.358</b>	<b>12.832.850</b>	<b>20.846.207</b>
<b>Просечна норма м<sup>3</sup>/ха</b>					<b>4.033</b>	<b>3.721</b>	<b>3.835</b>

**ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2019 ГОДИНА  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ - ПРАВНИ ЛИЦА И ОСТАНАТИ ВОДОКОРИСНИЦИ**

Култури	Нето норма	Обезбед. вода	Искористена вода		Се вкупно
	м <sup>3</sup> /ха	ден/ха	ден/м <sup>3</sup>	ден/ха	ден/ха
<b>А. Наводнување</b>					
<b>I. Култури</b>					
1 Пченица	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
2 Јачмен	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
3 Пченка	4380	419,83	1,19159	5.219	5.639
4 Соја	3306	419,83	1,19159	3.939	4.359
5 Сончоглед	3033	419,83	1,19159	3.614	4.034
6 Маслодајна репа	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
7 Семен.шеќ.репа	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
8 Шеќерна репа	4457	419,83	1,19159	5.311	5.731
9 Тутун ситнолистен	2046	419,83	1,19159	2.438	2.858
10 Тутун крупнолистен	2923	419,83	1,19159	3.483	3.903
11 Домати индустриски	4394	419,83	1,19159	5.236	5.656
12 Домати	4394	419,83	1,19159	5.236	5.656
13 Пиперки индустриски	4788	419,83	1,19159	5.705	6.125
14 Пиперки	4788	419,83	1,19159	5.705	6.125
15 Грав, грашок	2044	419,83	1,19159	2.436	2.855
16 Компири	2674	419,83	1,19159	3.186	3.606
17 Зелка	2611	419,83	1,19159	3.111	3.531
18 Кромид	3218	419,83	1,19159	3.835	4.254
19 Бостан	3240	419,83	1,19159	3.861	4.281
20 Наут	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
21 Остан.град.култури	3218	419,83	1,19159	3.835	4.254
22 Луцерка	3967	419,83	1,19159	4.727	5.147
23 Ливади	2046	419,83	1,19159	2.438	2.858
24 Овоштарници	3016	419,83	1,19159	3.594	4.014
25 Лозја	2879	419,83	1,19159	3.431	3.850
26 Хмељ	3016	419,83	1,19159	3.594	4.014
27 Пченка силажа I култура	3533	419,83	1,19159	4.210	4.630
<b>II. Култури</b>					
1 Пченка силажа II култура	3.533	419,83	1,19159	4.210	4.630
2 Зелка (зимска)	1.268	419,83	1,19159	1.511	1.931
3 Сточен грашок	1.644	419,83	1,19159	1.959	2.379
4 Корнишони	2.700	419,83	1,19159	3.217	3.637
5 Остан.град.култури		419,83	1,19159		
<b>Корисници</b>					<b>Вк. цена</b>
					<b>ден/м<sup>3</sup></b>
<b>В. Водоснабдување</b>					
1 „Водовод“ - Битола					5,15331
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Ф-ка за шеќер					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

**ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2019 ГОДИНА  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ - ИНДИВИДУАЛЕН СЕКТОР И ОСТАНАТИ ВОДОКОРИСНИЦИ**

Култури	Нето норма	Обезбед. вода	Искористена вода		Се вкупно
	м <sup>3</sup> /ха	ден/ха	ден/м <sup>3</sup>	ден/ха	ден/ха
<b>А. Наводнување</b>					
<b>    I. Култури</b>					
1 Пченица	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
2 Јачмен	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
3 Пченка	4380	419,83	1,10437	4.837	5.257
4 Соја	3306	419,83	1,10437	3.651	4.071
5 Сончоглед	3033	419,83	1,10437	3.350	3.769
6 Маслодајна репа	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
7 Семен.шеќ.репа	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
8 Шеќерна репа	4457	419,83	1,10437	4.922	5.342
9 Тутун ситнолистен	2046	419,83	1,10437	2.260	2.679
10 Тутун крупнолистен	2923	419,83	1,10437	3.228	3.648
11 Домати индустриски	4394	419,83	1,10437	4.853	5.272
12 Домати	4394	419,83	1,10437	4.853	5.272
13 Пиперки индустриски	4788	419,83	1,10437	5.288	5.708
14 Пиперки	4788	419,83	1,10437	5.288	5.708
15 Грав, грашок	2044	419,83	1,10437	2.257	2.677
16 Компири	2674	419,83	1,10437	2.953	3.373
17 Зелка	2611	419,83	1,10437	2.884	3.303
18 Кромид	3218	419,83	1,10437	3.554	3.974
19 Бостан	3240	419,83	1,10437	3.578	3.998
20 Наут	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
21 Остан.град.култури	3218	419,83	1,10437	3.554	3.974
22 Луцерка	3967	419,83	1,10437	4.381	4.801
23 Ливади	2046	419,83	1,10437	2.260	2.679
24 Овоштарници	3016	419,83	1,10437	3.331	3.751
25 Лозја	2879	419,83	1,10437	3.179	3.599
26 Хмељ	3016	419,83	1,10437	3.331	3.751
27 Пченка силажа I култура	3533	419,83	1,10437	3.902	4.322
<b>    II. Култури</b>					
1 Пченка силажа II култура	3.533	419,83	1,10437	3.902	4.322
2 Зелка (зимска)	1.268	419,83	1,10437	1.400	1.820
3 Сточен грашок	1.644	419,83	1,10437	1.816	2.235
4 Корнишони	2.700	419,83	1,10437	2.982	3.402
5 Остан.град.култури		419,83	1,10437		
<b>Корисници</b>					<b>Вк. цена</b>
					<b>ден/м<sup>3</sup></b>
<b>В. Водоснабдување</b>					
1 „Водовод“ - Битола					5,15331
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Ф-ка за шеќер					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

**РАСХОДИ ВО ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ВО ТЕКОВНАТА 2019 И ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Тековна 2019 година	Структура во %	Претходна 2018 година	Структура %	Индекс 2019/2018
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	1.165.371	0,27	1.551.935	0,37	75,09
2	401	Трошоци за материјали за администрација	404.396	0,09	534.003	0,13	75,73
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.949.402	1,14	4.759.718	1,13	103,99
4	403	Трошоци за енергија за администрација	1.936.419	0,45	1.691.610	0,40	114,47
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	7.248.940	1,68	5.910.996	1,41	122,63
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација	41.188	0,01	60.448	0,01	68,14
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	761.200	0,18	598.344	0,14	127,22
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	199.615	0,05	55.650	0,01	358,70
9	410	Транспортни услуги	15.100	0,00	25.102	0,01	60,15
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.587.107	0,37	1.518.120	0,36	104,54
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и изврш. услуги	200	0,00	548	0,00	36,50
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.979.746	0,46	1.554.284	0,37	127,37
13	414	Наем - лизинг					
14	415	Комунални услуги	401.279	0,09	384.745	0,09	104,30
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	84.568	0,02	426.200	0,10	19,84
16	419	Останати услуги	2.482.424	0,57	474.823	0,11	522,81
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	81.182.252	18,76	76.759.833	18,26	105,76
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	37.962.785	8,77	36.018.960	8,57	105,40
19	422	Останати трошоци на вработените	4.788.324	1,11	3.548.546	0,84	134,94
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	263.068.280	60,79	261.735.958	62,26	100,51
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства					
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација	843.038	0,19	1.148.456	0,27	73,41
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици	6.000.000	1,39	6.000.000	1,43	100,00
24	440	Дневн. за службени патувања ноќевање и патни трошоци	487.378	0,11	319.698	0,08	152,45
25	441	Надомест на трошоци на вработени	676.860	0,16	655.040	0,16	103,33
26	442	Трош.за надоместок и други примања на чл. на УО и НО	1.915.675	0,44	1.817.952	0,43	105,38
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	639.065	0,15	1.694.619	0,40	37,71
28	444	Трошоци за репрезентација	908.776	0,21	545.506	0,13	166,59
29	445	Трошоци за осигурување	2.914.863	0,67	2.813.327	0,67	103,61
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	231.555	0,05	205.719	0,05	112,56
31	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	393.221	0,09	727.802	0,17	54,03



Ред. Бр.	Конто	Позиција	Тековна 2019 година	Структура во %	Претходна 2018 година	Структура %	Индекс 2019/2018
32	448	Трошоци за користење на права	79.079	0,02	82.651	0,02	95,68
33	449	Останати трошоци на работењето	2.067.966	0,48	3.514.365	0,84	58,84
34	451	Вредн.усогласување на материјални средства	122.088	0,03	7.292	0,00	1674,27
35	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности					
36	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	648.516	0,15	1.125.657	0,27	57,61
37	460	Загуба од расход на матер. средства					
38	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	25.561	0,01	376	0,00	6798,14
39	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања	2.263.669	0,52			
40	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.270.038	0,52	2.060.403	0,49	110,17
41	469	Останати расходи од работењето			2.564	0,00	
42	474	Камати од работење со неповрзани друштва	324	0,00	18.312	0,00	1,77
43	475	Негативни курсни разлики	4.563	0,00			
44	700	Трошоци за продадени производи и услуги					
45	701	Набавна вредност на продадени стоки					
46	703	Набавна вредност на продадени матер.			44.236	0,01	
		<b>I. Вкупни расходи</b>	<b>432.750.829</b>	<b>100,00</b>	<b>420.393.796</b>	<b>100,00</b>	<b>102,94</b>
		<b>Ia. Вкупни расходи - без амортизација</b>	<b>168.839.512</b>		<b>157.509.383</b>		<b>107,19</b>

**ПРИХОДИ ПО КОРИСНИЦИ ВО ТЕКОВНАТА 2019 И ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА - ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ**

Позиција	Тековна 2019 година	Структура %	Претходна 2018 година	Структура %	Индекс 2019/2018
<b>А. Приходи од воден надомест</b>	<b>185.653.340</b>		<b>165.908.592</b>	<b>92,34</b>	<b>111,90</b>
<b>1. Воден надомест - наводнување</b>	<b>32.068.437</b>	<b>15,68</b>	<b>25.096.510</b>	<b>13,97</b>	<b>127,78</b>
<b>а. Правни лица</b>	<b>19.488.116</b>	<b>9,53</b>	<b>15.643.497</b>	<b>8,71</b>	<b>124,58</b>
- Годишен надоместок:	4.196.621		4.195.017		
- Надоместок за искористена вода:	15.291.495		11.448.480		
<b>б. Индивидуален сектор</b>	<b>12.580.321</b>	<b>6,15</b>	<b>9.453.013</b>	<b>5,26</b>	<b>133,08</b>
- Годишен надоместок:	3.730.609		3.726.196		
- Надоместок за искористена вода:	8.849.712		5.726.817		
<b>2. Водоснабдување на Битола</b>	<b>27.801.651</b>	<b>13,59</b>	<b>16.866.142</b>	<b>9,39</b>	<b>164,84</b>
<b>3. РЕК „Битола“ - Битола</b>	<b>120.330.600</b>	<b>58,83</b>	<b>120.330.600</b>	<b>66,97</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Ф-ка за шеќер - Битола</b>					
<b>5. Ф-ка за квасец - Битола</b>	<b>1.465.185</b>	<b>0,72</b>	<b>1.030.142</b>	<b>0,57</b>	<b>142,23</b>
<b>6. Млекара ИМБ - Битола</b>	<b>2.368.858</b>	<b>1,16</b>	<b>1.042.084</b>	<b>0,58</b>	<b>227,32</b>
<b>7. Други корисници</b>	<b>1.618.607</b>	<b>0,79</b>	<b>1.543.114</b>	<b>0,86</b>	<b>104,89</b>
<b>Б. Други приходи</b>	<b>18.879.695</b>	<b>9,23</b>	<b>13.767.925</b>	<b>7,66</b>	<b>137,13</b>
<b>II. Вкупен приход (А+Б)</b>	<b>204.533.035</b>	<b>100,00</b>	<b>179.676.517</b>	<b>100,00</b>	<b>113,83</b>

**БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ТЕКОВНАТА 2019 И ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА  
- ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ -**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Тековна 2019 година	Претходна 2018 година	Индекс 2019/2018
<b>А. Расходи од водостопанска дејност</b>					
1	400	Трошоци за сур.и материјали за п-во	1.165.371	1.551.935	75,09
2	401	Трошоци за материјали за управа	404.396	534.003	75,73
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.949.402	4.759.718	103,99
4	403	Трошоци за енергија за управа	1.936.419	1.691.610	114,47
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	7.248.940	5.910.996	122,63
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за управа	41.188	60.448	68,14
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	761.200	598.344	127,22
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за управа	199.615	55.650	358,70
9	410	Транспортни услуги	15.100	25.102	60,15
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.587.107	1.518.120	104,54
11	412	Надв.услуги за израб. на добра и изврш. услуги	200	548	36,50
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.979.746	1.554.284	127,37
13	414	Наем - лизинг			
14	415	Комунални услуги	401.279	384.745	104,30
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	84.568	426.200	19,84
16	419	Останати услуги	2.482.424	474.823	522,81
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	81.182.252	76.759.833	105,76
18	421	Плата и надоместоци на плата за управа	37.962.785	36.018.960	105,40
19	422	Останати трошоци на вработените	4.788.324	3.548.546	134,94
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	263.068.280	261.735.958	100,51
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортиз. за управа	843.038	1.148.456	73,41
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици	6.000.000	6.000.000	100,00
24	440	Днев.за служ.патувања, ноќевање и патни трош.	487.378	319.698	152,45
25	441	Надомест на трошоци на вработени	676.860	655.040	103,33
26	442	Трош.за надом.и др.прим.на чл. на УО и НО	1.915.675	1.817.952	105,38
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	639.065	1.694.619	37,71
28	444	Трошоци за репрезентација	908.776	545.506	166,59
29	445	Трошоци за осигурување	2.914.863	2.813.327	103,61
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	231.555	205.719	112,56
31	447	Даноци кои не зависат од резулт.членар.и др.	393.221	727.802	54,03
32	448	Трошоци за користење на права	79.079	82.651	95,68
33	449	Останати трошоци на работењето	2.067.966	3.514.365	58,84
34	451	Вредн.усогласување на материјални средства	122.088	7.292	1.674,27
35	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности			
36	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	648.516	1.125.657	57,61
37	460	Загуба од расход на матер. средства			
38	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	25.561	376	6.798,14
39	466	Расходи врз основа на отпис на побар.	2.263.669		
40	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.270.038	2.060.403	110,17
41	469	Останати расходи од работењето		2.564	
42	474	Камати од работење со неповрзани друштва	324	18.312	1,77
43	475	Негативни курсни разлики	4.563		
44	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
45	701	Набавна вредност на продадени стоки			
46	703	Набавна вредност на продадени материјали		44.236	
<b>I. Вкупни расходи</b>			<b>432.750.829</b>	<b>420.393.796</b>	<b>102,94</b>
<b>Ia. Вкупни расходи без амортизација:</b>			<b>168.839.512</b>	<b>157.509.383</b>	<b>107,19</b>
<b>Б. Приходи од водостопанска дејност</b>					
	740	Приходи од продажба на производи и услуги	186.099.949	166.299.866	111,91
	743	Приходи од продажба на материјали		44.236	
	745	Приходи од употреба на сопствени производи			

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Тековна 2019 година	Претходна 2018 година	Индекс 2019/2018
	747	Приходи од закуп		133.601	
	749	Останати приходи	337	966	34,89
	764	Вишоци	538	4.440	12,12
	765	Приходи од наплатени отпишани побарувања	160.149	256.829	62,36
	767	Приходи од отстапени објекти и опрема	2.230.396	2.634.066	84,68
	769	Останати приходи од работењето	3.660.337	8.109.653	45,14
	774	Финансиски приходи	11.993.951	1.979.593	605,88
	776	Приходи од вложувања во инвест. фондови	387.378		
	777	Приходи од вредносно усогласување		213.268	
		<b>II. Вкупни приходи</b>	<b>204.533.035</b>	<b>179.676.517</b>	<b>113,83</b>
		<b>III. Деловен резултат ( II-I )</b>	<b>-228.217.795</b>	<b>-240.717.279</b>	
		<b>IIIa. Деловен резултат без амортиз. ( II-Ia )</b>	<b>35.693.523</b>	<b>22.167.134</b>	

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2019 ГОДИНА – ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

---

За максимално искористување на водниот потенцијал, ЈП „Стрежево“ – Битола има изградено 5 мали хидроцентрали, од кои три ХЕЦ „Стрежево“, ХЕЦ „Биолошки Минимум“ и ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ се централи на прибранска акумулација, а останатите две ХЕЦ „Филтерница“ и ХЕЦ „Довлеџик“ се деривациони централи.

Во 2019 година се произведени 5.288.429 kWh електрична енергија од петте мали хидроцентрали, што во споредба со 2018 година кога се произведени 6.251.791 kWh електрична енергија, производството на електрична енергија е намалено за 15,41 индексни поени.

Фактурирањето за произведената електрична енергија од четирите хидроцентрали е по цена од 2,92 денари за произведен kWh електрична енергија, а од 01.04.2019 за овие централи цената изнесува 3,05 денари, додека за ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ согласно добиената повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од мали хидроцентрали кои се стекнале со својство на повластен производител, фактурирањето на месечно ниво за произведената електрична енергија по повластена тарифа изнесува 12 евро центи за kWh произведена електрична енергија за 85.000 kWh, 8 евро центи за произведена електрична енергија од 85.001 до 170.000 kWh, и 6 евро центи за произведената електрична енергија над 170.001 kWh. Пресметувањето во денари се врши согласно договорот со МЕПСО (МЕМО) по среден курс на НБМ (Народна Банка на РМ) од последниот работен ден во месецот.

Од 22.11.2019 година согласно Одлука од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги за користење на повластена тарифа за електрична енергија (Сл. весник на РСМ бр. 241 од 21.11.2019), фактурирањето за произведената електрична енергија од ХЕЦ „Филтерница“ и ХЕЦ „Довлеџик“ се врши по повластена тарифа кон МЕМО ДООЕЛ Скопје, како оператор на пазарот на електрична енергија.

Основни карактеристики на хидроцентралите се следните:

1. ХЕЦ „Стрежево“ како што е наведено претходно е прибранска хидроцентрала со инсталирана снага од 2.400 kW, со три синхрони самовозбудни генератори и три Францисови турбини. Инсталираниот проток на вода по турбина изнесува 2,7 м<sup>3</sup>/сек. и нето пад од 30 метри. Предавањето на електрична енергија во мрежата е преку два енергетски трансформатори на 35 KV-но напонско ниво. ХЕЦ „Стрежево“ работи главно во периодот кога се врши наводнување на земјоделските култури. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 5.500.000 kWh електрична енергија годишно.

2. ХЕЦ „Биолошки минимум“ е едноагрегатна хидроцентрала со инсталирана снага од 132 kW, со асинхрон генератор и Францисова турбина. Инсталираниот проток на вода изнесува 0,290 м<sup>3</sup>/сек и нето пад од 30 - 62 метри. Работи континуирано преку целата година и ја користи водата што се испушта од акумулацијата „Стрежево“ како биолошки минимум во реката Шемница. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 800.000 kWh годишно.

3. ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ е едноагрегатна хидроцентрала со инсталирана максимална снага од 340 kW, со синхрон генератор и Францисова

турбина. Инсталираниот максимален проток на вода изнесува 1,2 м<sup>3</sup>/сек и висински пад од 18 - 42 метри. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.500.000 - 2.000.000 kWh годишно.

4. ХЕЦ „Филтерница“ е со еден агрегат со Пелтонова турбина, инсталирана снага од 380 kW, нето пад од 150 метри и проток од 0,340 м<sup>3</sup>/сек. Работи на водите од алиментациониот канал на Стрежево, кои преку водозафатниот објект и цевководот се донесуваат до ХЕЦ „Филтерница“. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.490.000 kWh годишно.

5. ХЕЦ „Довлеџик“ е исто со еден агрегат со Пелтонова турбина, инсталирана снага од 460 kW, нето пад од 109 метри и проток од 0,500 м<sup>3</sup>/сек. Работи на водите од алиментациониот канал на Стрежево, односно вишокот на вода од ХЕЦ „Филтерница“ кој не го користи „Водовод“ и вишоците од р. Сапунчица и р. Црвена. Водите се донесуваат преку цевководот на Водовод кој има двојна намена. Во летниот период кога има недостиг на вода, Водовод преку пумпната станица во Довлеџик однесува вода до нивната филтерница зафаќајќи вода од зафатот на Стрежево, додека во периодот на вишоци на вода, преку истиот цевковод водите се донесуваат до ХЕЦ „Довлеџик“, со што истата се става во погон. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.430.000 kWh годишно.

Како резултат на неповолната хидролошка ситуација во 2019 година, и покрај залагањето на вработените од Секторот за производство и продажба на електрична енергија, електроника и автоматика, како и Секторот за машинство, производството на електрична енергија во 2019 во однос на 2018 година бележи намалување за 15,41 индексни поени. Вкупните приходи од произведената електрична енергија во 2019 година изнесуваат 22.814.313 денари, и се за 1,57 индексни поени помали во однос на 2018 година кога вкупните приходи изнесуваат 23.177.259 денари.

Вкупните расходи во 2019 година изнесуваат 9.036.997 денари, што претставува намалување за 2,48 индексни поени во однос на 2018 година кога изнесуваа 9.266.730 денари. Вкупните расходи без амортизација во 2019 година изнесуваат 4.784.862 денари и во однос на 2018 година бележат зголемување од 4,27 индексни поени, кога изнесуваа 4.588.759 денари.

Подетално финансиските резултати се прикажани во наредните табели.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2019 ГОДИНА  
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ**

Ј.П. „Стрежево“ - Битола, има изградено пет мали хидроцентрали за производство на електрична енергија, се со цел за максимално искористување хидроенергетскиот потенцијал на водите. Хидроцентралите ги имаат следните карактеристики:

Објект	Локација	Инсталирана снага		Проектирано производство	
ХЕЦ „Стрежево“	Брана „Стрежево“	2.400	kW	5.500.000	kWh
ХЕЦ „Биолошки мин.“	Брана „Стрежево“	132	kW	800.000	kWh
ХЕЦ „Експлоат. мин.“	Брана „Стрежево“	340	kW	2.000.000	kWh
ХЕЦ „Филтерница“	Собирен канал	380	kW	1.490.000	kWh
ХЕЦ „Довлецик“	Систем „Драгор“	460	kW	1.430.000	kWh
Вкупно		3.712	kW	11.220.000	kWh

**Табела 1**

Од петте хидроцентрали во 2019 година се произведени вкупно 5.289.389 kWh електрична енергија, во Табела 2 е подетално дадено производството по хидроцентрали:

Објект	Напон на пренос	Вкупно производство	
ХЕЦ „Стрежево“	35 kV	1.676.441	kWh
ХЕЦ „Биолошки мин.“	35 kV	728.598	kWh
ХЕЦ „Експлоат. мин.“	35 kV	1.245.104	kWh
ХЕЦ „Филтерница“	10 kV	1.150.402	kWh
ХЕЦ „Довлецик“	низок напон	487.884	kWh
Вкупно		5.288.429	kWh

**Табела 2**

Фактурирањето за произведената електрична енергија од четирите хидроцентрали е по цена од 2,92 денари за произведен kWh електрична енергија, а од 01.04.2019 за овие централи цената изнесува 3,05 денари, додека за ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ согласно добиената повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од мали хидроцентрали кои се стекнале со својство на повластен производител, фактурирањето на месечно ниво за произведената електрична енергија по повластена тарифа изнесува 12 евро центи за kWh произведена електрична енергија за 85.000 kWh, 8 евро центи за произведена електрична енергија од 85.001 до 170.000 kWh, и 6 евро центи за произведената електрична енергија над 170.001 kWh. Пресметувањето во денари се врши согласно договорот со МЕПСО (МЕМО) по среден курс на НБМ (Народна Банка на РМ) од последниот работен ден во месецот.

Од 22.11.2019 година согласно Одлука од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги за користење на повластена тарифа за електрична енергија (Сл. весник на РСМ бр. 241 од 21.11.2019), фактурирањето за произведена електрична енергија од ХЕЦ „Филтерница“ и ХЕЦ „Довлецик“ се врши по повластена тарифа кон МЕМО ДООЕЛ Скопје, како оператор на пазарот на електрична енергија.

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
ВО ТЕКОВНАТА 2019 ГОДИНА И ВО ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА**

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2019	Остварено во 2018	Индекс 2019/2018
		kWh	kWh	
<b>Производство на електрична енергија во kWh</b>				
1.1.	ХЕЦ „Стрежево“	1.676.441	2.080.742	80,57
1.2.	ХЕЦ „Биолошки минимум“	728.598	779.831	93,43
1.3.	ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	1.245.104	1.484.283	83,89
1.4.	ХЕЦ „Филтерница“	1.150.402	1.238.990	92,85
1.5.	ХЕЦ „Довлецик“	487.884	667.945	73,04
<b>Вкупно</b>		<b>5.288.429</b>	<b>6.251.791</b>	<b>84,59</b>

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ТЕКОВНАТА 2019 И ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА**

Ред. Бр.	Кonto	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2019	Остварено во 2018	Индекс 2019/2018
			Износ	Износ	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	26.328	98.768	26,66
2	402	Трошоци за енергија за производство	451.932	538.369	83,94
3	404	Резервни делови и материјали за одржување производство	10.060	64.400	15,62
4	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми производство	8.284	7.402	111,92
5	410	Транспортни услуги			
6	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	21.947	23.363	93,94
7	412	Надв. услуги за изработка на добра и извршени услуги			
8	413	Услуги за одржување и заштита	434.431	60.740	715,23
9	415	Комунални услуги	4.500		
10	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоции, саеми			
11	419	Останати услуги	176.014	23.325	754,61
12	420	Плата и надоместоци на плата за производство	2.006.574	2.164.954	92,68
13	422	Останати трошоци за вработените	57.000	79.452	71,74
14	430	Трошоци за амортизација за производство	4.252.135	4.677.971	90,90
15	440	Дневници за службени патувања, нокевања, и патни трошоци	71.186	25.867	275,20
16	441	Надомест на трошоци на вработени	33.497	15.710	213,22
17	443	Трошоци за спонзорства и донации			
18	444	Трошоци за репрезентација	59.716	32.266	185,08
19	445	Трошоци за осигурување	1.113.958	1.102.849	101,01
20	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини, и др.	214.013	225.412	94,94
21	448	Трошоци за користење на права	10.847	112.982	9,60
22	449	Останати трошоци на работењето	84.574	12.900	655,61
23	452	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности			
24	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
25	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
26	474	Камати од работењето со неповрзани друштва			
<b>I. Вкупни расходи</b>			<b>9.036.997</b>	<b>9.266.730</b>	<b>97,52</b>
<b>Ia. Вкупни расходи - без амортизација</b>			<b>4.784.862</b>	<b>4.588.759</b>	<b>104,27</b>
<b>1.</b>	<b>740</b>	<b>Приходи од продажба на електрична енергија</b>	<b>20.999.976</b>	<b>22.541.458</b>	<b>93,16</b>
1.1.		ХЕЦ „Стрежево“	5.088.745	6.040.729	84,24
1.2.		ХЕЦ „Биолошки минимум“	1.623.090	1.752.093	92,64
1.3.		ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	8.169.474	9.236.566	88,45
1.4.		ХЕЦ „Филтерница“	4.237.971	3.595.659	117,86
1.5.		ХЕЦ „Довлецик“	1.880.696	1.916.411	98,14
<b>2.</b>	<b>745</b>	<b>Приходи од произв. на ел. ен. за сопст. потреби</b>	<b>681.098</b>	<b>635.801</b>	<b>107,12</b>
<b>3.</b>	<b>769</b>	<b>Останати приходи од работење - надомест на штета</b>	<b>1.133.239</b>		
<b>II. Вкупни приходи</b>			<b>22.814.313</b>	<b>23.177.259</b>	<b>98,43</b>
<b>III. Деловен резултат (II-I)</b>			<b>13.777.317</b>	<b>13.910.529</b>	<b>99,04</b>
<b>IIIa. Деловен резултат без амортизација (II-Ia)</b>			<b>18.029.451</b>	<b>18.588.500</b>	



## ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2019 ГОДИНА - ПРОИЗВОДСТВО НА РИБА - АКВАКУЛТУРА И ПРОДАЖБА

---

Рибарство (аквакултура), како една од дејностите која ги обавува ЈП „Стрежево“, го опфаќа целокупното работење што се одвива во објектите на рибникот и рибарницата.

Рибникот се наоѓа на просторот под браната „Стрежево“, и ги користи водите што се испуштаат од акумулацијата во реката Шемница за обезбедување на неопходниот биолошки минимум. Производството на риба (виножитна пастрмка) се одвива во 22 бетонски базени поставени во 3 батерии и базени од пластична маса, со капацитет од над 60 тона риби годишно.

Во 2019 година се продадени вкупно 46.985 килограми виножитна пастрмка. Од нив преку надворешни партнери продадени се 29.733 килограми риби, и 17.252 килограми риби продадени се преку рибарницата на претпријатието. Постигнат е прираст од 56.550 килограми риба без пресметана смртност на риба.

За да се овозможи континуитет во производството, во 2019 година набавени се 1.500 килограми рибен подмладок со просечна тежина помеѓу 4 и 6 грама.

Во производството на риби во 2019 година потрошени се 80.660 килограми храна за риби.

Имајќи во предвид потрошената храна за риби и вкупниот прираст на риби, се пресметува коефициентот на конверзија на риба кој во 2019 година изнесува 1,43. Тоа значи дека за секој килограм прираст на риби биле потребни 1,43 килограми храна за риби. Коефициентот на конверзија е повисок од декларираниот коефициент на добавувачот со храна за риби.

За подобрување на вкупните резултати од работењето на Рибникот ќе биде потребно да се преземат мерки и активности за надминување на слабостите во работењето во повеќе правци. Итоа:

1. Со посебно залагање вработените во рибопроизводството да се обидат да го приближат коефициентот на конверзија на риби до декларираниот коефициент од страна на добавувачот на храна за риби;
2. Намалување на смртноста на риби во процесот на производство на риби.
3. Секторот за комерцијално работење да изврши истражување на пазарот и да ги утврди можностите за прифаќање на произведените количини на риба по региони и да утврди динамика на производство на риби во одредени периоди во текот на годината, со што ќе даде свој придонес во успешноста на работењето на Рибникот.
4. Наплатата на побарувањата за продадените риби преку надворешните партнери е исто еден од проблемите во рибопроизводството, кој во иднина треба да се решава со посебно внимание.

Финансиските ефекти од работењето во 2019 година, детално се дадени во наредните табели.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБАРСТВО - АКВАКУЛТУРА  
ОСТВАРЕНИ ВО ТЕКОВНАТА 2019 И ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Рибарство		Индекс 2019/2018
			Тековна 2019 година	Претходна 2018 година	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	70.923	103.902	68,26
2.	401	Трошоци за материјали за администрација	96.409	103.656	93,01
3.	402	Трошоци за енергија за производство	129.175	132.958	97,15
4.	403	Трошоци за енергија за администрација	111.665	101.672	109,83
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	16.587	19.963	83,09
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	43.813	2.285	1.917,42
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	14.844	441	3.365,99
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	28.521	23.435	121,70
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги	17.088		
12.	413	Услуги за одржување и заштита	37.910	12.900	293,88
13.	414	Наем - лизинг	232.200	219.600	105,74
14.	415	Комунални услуги	179.403	95.363	188,13
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги	27.800		
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.883.197	3.433.746	113,09
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	890.603	825.582	107,88
19.	422	Останати трошоци на вработените	269.155	174.406	154,33
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	395.121	378.678	104,34
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација	3.598		
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.	450		
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	37.356	39.790	93,88
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација	4.394		
28.	445	Трошоци за осигурување	10.856	10.524	103,15
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31.	448	Трошоци за користење на права			
32.	449	Останати трошоци на работењето	10.870	22.828	47,62
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	573.900	1.417.560	40,49
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	721.412	1.204.478	59,89
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побар.			
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38.	469	Останати расходи од работењето			
39.	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
40.	700	Трошоци за продадени производи и услуги	5.206.902	1.242.687	419,00
41.	701	Набавна вредност на продадени стоки	3.943.533	3.347.382	117,81
42.	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		<b>Вкупно расходи I</b>	<b>16.957.685</b>	<b>12.913.836</b>	<b>131,31</b>
		<b>Вкупно расходи без амортизација Ia</b>	<b>16.558.966</b>	<b>12.535.158</b>	<b>132,10</b>
1	740	Приходи од продажба на производи	10.898.445	6.593.619	165,29
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	73.872	62.342	118,49
3	764	Вишоци	3.769		
4	767	Приходи од субвенции	958.411	131.860	726,84
		<b>Вкупно приходи II</b>	<b>11.934.497</b>	<b>6.787.821</b>	<b>175,82</b>
		<b>Деловен резултат (II - I)</b>	<b>-5.023.188</b>	<b>-6.126.015</b>	
		<b>Деловен резултат без амор. (II - Ia)</b>	<b>-4.624.469</b>	<b>-5.747.337</b>	

**БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ТЕКОВНАТА 2019 ГОДИНА  
- ПРОИЗВОДСТВО НА РИБИ (АКВАКУЛТУРА) И ПРОДАЖБА НА РИБИ**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Тековна 2019 година			Структ. во %
			Рибник	Рибарница	Вкупно	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	70.923		70.923	0,42%
2.	401	Трошоци за материјали за администрација		96.409	96.409	0,57%
3.	402	Трошоци за енергија за производство	129.175		129.175	0,76%
4.	403	Трошоци за енергија за администрација		111.665	111.665	0,66%
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	16.587		16.587	0,10%
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација				
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	43.813		43.813	0,26%
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација		14.844	14.844	0,09%
9.	410	Транспортни услуги				
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	28.487	34	28.521	0,17%
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги		17.088	17.088	0,10%
12.	413	Услуги за одржување и заштита	4.311	33.599	37.910	0,22%
13.	414	Наем - лизинг		232.200	232.200	1,37%
14.	415	Комунални услуги	133.855	45.548	179.403	1,06%
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми				
16.	419	Останати услуги	4.000	23.800	27.800	0,16%
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.883.197		3.883.197	22,90%
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација		890.603	890.603	5,25%
19.	422	Останати трошоци на вработените	231.155	38.000	269.155	1,59%
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	395.121		395.121	2,33%
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства				
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација		3.598	3.598	0,02%
23.	440	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трош.	450		450	0,00%
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	34.356	3.000	37.356	0,22%
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО				
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации				
27.	444	Трошоци за репрезентација	2.410	1.984	4.394	0,03%
28.	445	Трошоци за осигурување	10.856		10.856	0,06%
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет				
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.				
31.	448	Трошоци за користење на права				
32.	449	Останати трошоци на работењето	10.870		10.870	0,06%
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	572.350	1.550	573.900	3,38%
34.	460	Загуба од расход на материјални средства				
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	638.243	83.169	721.412	4,25%
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побар.				
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.				
38.	469	Останати расходи од работењето				
39.	474	Камати од работење со неповрзани друштва				
40.	700	Трошоци за продадени производи и услуги	5.206.902		5.206.902	30,71%
41.	701	Набавна вредност на продадени стоки		3.943.533	3.943.533	23,26%
42.	703	Набавна вредност на продадени стоки				
		<b>Вкупно расходи I</b>	<b>11.417.061</b>	<b>5.540.624</b>	<b>16.957.685</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Вкупно расходи без амор. Ia</b>	<b>11.021.940</b>	<b>5.537.026</b>	<b>16.558.966</b>	
1	740	Приходи од продажба на производи	6.100.232	4.798.213	10.898.445	91,32%
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	73.872		73.872	0,62%
3	764	Вишоци		3.769	3.769	0,03%
4	767	Приходи од субвенции	958.411		958.411	8,03%
		<b>Вкупно приходи II</b>	<b>7.132.515</b>	<b>4.801.982</b>	<b>11.934.497</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Деловен резултат ( II - I )</b>	<b>-4.284.546</b>	<b>-738.642</b>	<b>-5.023.188</b>	
		<b>Деловен резултат без амор. (II - Ia)</b>	<b>-3.889.425</b>	<b>-735.044</b>	<b>-4.624.469</b>	

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2019 ГОДИНА - СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

---

Работењето на спортските објекти го опфаќа работењето на базенот „Довлеџик“, Ски лифт „Чука“ и „Сапунчица“, и Бифе ски лифт - чајџилница.

Базенот „Довлеџик“ е даден под закуп, со што се остварува приход од закупнина.

Ски патеките, ски лифтовите, како и Бифе ски лифт се целосно ревитализирани, набавен е ратрак - тапкач на снег, како и моторна санка за снег. Со овие вложувања се подобрени ски патеките и нивното одржување со набавката на тапкачот за снег, зголемена е сигурноста на скијачите, се овозможи скијачите да имаат ноќно скијање, подобрени се условите за скијање и забава на децата, се овозможи скијачите и останатите посетители да имаат подобри услови за одмор во чајџилницата и останатите засолништа што се дополнително изградени.

Со овие вложувања се зголеми интересот на љубителите на зимските спортови што придонесе да се зголеми бројот на скијачи и останатите љубители на планината кои уживаат во прекрасните можности што ги нуди овај дел на Баба Планина. Остварените финансиски ефекти од работењето со спортските објекти во 2019 година се дадени во приложените табели.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ТЕКОВНАТА 2019 И ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА  
- СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ -**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Спортски објекти		Индекс 2019/2018
			Тековна 2019 година	Претходна 2018 година	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	475.275	1.054.631	45,07
2	401	Трошоци за материјали за администрација			
3	402	Трошоци за енергија за производство	642.731	418.661	153,52
4	403	Трошоци за енергија за администрација			
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	13.447	68.730	19,56
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	33.180	79.783	41,59
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9	410	Транспортни услуги			
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	18.061	18.945	95,33
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.035.104	630.505	164,17
13	414	Наем - лизинг	117.418	49.968	234,99
14	415	Комунални услуги	31.427	44.374	70,82
15	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16	419	Останати услуги	2.300		
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	1.064.923	974.962	109,23
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените	38.000	28.000	135,71
20	430	Трошоци за амортизација за производство	268.560	1.340.291	20,04
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортизација за администрација	1.099.501		
23	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.	5.400	4.500	120,00
24	441	Надомест на трошоци на вработени	8.026	6.630	121,06
25	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација	65.748	27.133	242,32
28	445	Трошоци за осигурување	95.277	34.600	275,37
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	6.695	5.080	131,79
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето			
33	451	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности	8.041		
34	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
35	460	Загуба од расход на материјални средства			
36	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	15.153	21.220	71,41
37	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
38	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
39	469	Останати расходи од работењето			
40	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
41	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
42	701	Набавна вредност на продадени стоки	353.078	371.149	95,13
		<b>Вкупно расходи I</b>	<b>5.397.344</b>	<b>5.179.162</b>	<b>104,21</b>
		<b>Вкупно расходи без амор. Ia</b>	<b>4.029.284</b>	<b>3.838.871</b>	<b>104,96</b>
1	740	Приходи од продажба на производи	2.611.146	1.182.318	220,85
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	14.644		
3	747	Приходи од закуп	290.880	290.880	100,00
4	764	Вишоци	70.481	101.272	69,60
5	767	Приходи од премии, субвенции, дотации, донации	857.565	857.565	100,00
		<b>Вкупно приходи II</b>	<b>3.844.716</b>	<b>2.432.035</b>	<b>158,09</b>
		<b>Деловен резултат ( II - I )</b>	<b>-1.552.628</b>	<b>-2.747.127</b>	
		<b>Деловен резултат без амор. (II - Ia)</b>	<b>-184.568</b>	<b>-1.406.836</b>	

**БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ТЕКОВНАТА 2019 ГОДИНА  
- СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ -**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Тековна 2019 година				Структ. во %
			Базен	Ски лифт	Бифе ски лифт	Вкупно	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство		313.734	161.541	475.275	8,81%
2	401	Трошоци за материјали за администрација					
3	402	Трошоци за енергија за производство		637.106	5.625	642.731	11,91%
4	403	Трошоци за енергија за администрација					
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство		13.447		13.447	0,25%
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација					
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство		29.490	3.690	33.180	0,61%
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација					
9	410	Транспортни услуги					
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги		18.061		18.061	0,33%
11	412	Надв. услуги за изработ. на добра и извршени услуги					
12	413	Услуги за одржување и заштита		1.027.837	7.267	1.035.104	19,18%
13	414	Наем - лизинг		113.050	4.368	117.418	2,18%
14	415	Комунални услуги		4.500	26.927	31.427	0,58%
15	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми					
16	419	Останати услуги		2.000	300	2.300	0,04%
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство		577.355	487.568	1.064.923	19,73%
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација					
19	422	Останати трошоци на вработените		19.000	19.000	38.000	0,70%
20	430	Трошоци за амортизација за производство		248.218	20.342	268.560	4,98%
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства					
22	432	Трошоци за амортизација за администрација			1.099.501	1.099.501	20,37%
23	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.		5.400		5.400	0,10%
24	441	Надомест на трошоци на вработени		776	7.250	8.026	0,15%
25	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО					
26	443	Трошоци за спонзорства и донации					
27	444	Трошоци за репрезентација		57.734	8.014	65.748	1,22%
28	445	Трошоци за осигурување		94.877	400	95.277	1,77%
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет					
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			6.695	6.695	0,12%
31	448	Трошоци за користење на права					
32	449	Останати трошоци на работењето					
32	451	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности			8.041	8.041	0,15%
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања					
34	460	Загуба од расход на материјални средства					
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			15.153	15.153	0,28%
36	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања					
37	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.					
38	469	Останати расходи од работењето					
39	474	Камати од работење со неповрзани друштва					
40	700	Трошоци за продадени производи и услуги					
41	701	Набавна вредност на продадени стоки			353.078	353.078	6,54%
		<b>Вкупно расходи I</b>		<b>3.162.585</b>	<b>2.234.759</b>	<b>5.397.344</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Вкупно расходи без амор. Ia</b>		<b>2.914.367</b>	<b>1.114.917</b>	<b>4.029.284</b>	
1	740	Приходи од продажба на производи		1.236.186	1.374.960	2.611.146	67,92%
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			14.644	14.644	0,38%
3	747	Приходи од закуп	290.880			290.880	7,57%
4	764	Вишоци			70.481	70.481	1,83%
5	767	Приходи од премии, субвенции, дотации, донации		91.139	766.426	857.565	22,31%
		<b>Вкупно приходи II</b>	<b>290.880</b>	<b>1.327.325</b>	<b>2.226.511</b>	<b>3.844.716</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Деловен резултат (II - I)</b>	<b>290.880</b>	<b>-1.835.260</b>	<b>-8.248</b>	<b>-1.552.628</b>	
		<b>Деловен резултат без амор. (II - Ia)</b>	<b>290.880</b>	<b>-1.587.042</b>	<b>1.111.595</b>	<b>-184.568</b>	

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2019 ГОДИНА – ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА ЦЕЛОКУПНОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП “СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

---

Во работењето на претпријатието во 2019 година остварени се следните финансиски резултати.

Вкупните приходи во 2019 година изнесуваат 243.126.561 денари што е зголемување за 14,64 индексни поени во однос на приходите во 2018 година. Зголемување на приходите има главно во сите дејности кои ги обавува претпријатието, и тоа во водостопанката дејност, производството на риба (акавакултура), како и во работењето на спортските објекти.

Вкупните трошоци и раходи во 2019 година изнесуваат 464.142.854 денари, или без амортизација вкупните трошоци и расходи изнесуваат 194.212.623 денари.

Деловниот резултат покажува негативен финансиски ефект - загуба во 2019 година, која изнесува 221.016.294 денари. Деловниот резултат без амортизација е позитивен и изнесува 48.913.938 денари. Амортизацијата за 2019 година изнесува 269.930.232 денари.

Со ваквиот финансиски резултат ликвидноста е стабилна што придонесува за навремена исплата на платите на вработените, исплата на обврските по основ на ДДВ кон Управата за јавни приходи, навремена исплата на обврските спрема добавувачите и други позитивни движења.

Во табелите што следуваат се прикажани финансиските резултати по дејности во тековната 2019 и претходната 2018 година, како и финансиските резултати од целокупното работење на ЈП “Стрежево“ – Битола во тековната 2019 година.

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКОВНАТА 2019 И ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА  
ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Во рекапитулацијата од годишниот извештај за тековната 2019 година и претходната 2018 година за ЈП „Стрежево“ - Битола се прикажани остварените ефекти од вкупното работење на претпријатието по дејности.

**Остварени приходи и расходи по дејности во тековната 2019 година**

Позиција	Водостоп. дејност	Хидроцентрални	Рибарство	Спортски објекти	Вкупно
Вкупни расходи	432.750.829	9.036.997	16.957.685	5.397.344	464.142.855
Вк.расходи без амор.	168.839.512	4.784.862	16.558.966	4.029.284	194.212.624
Вкупни приходи	204.533.035	22.814.313	11.934.497	3.844.716	243.126.561
Деловен резултат	-228.217.795	13.777.317	-5.023.188	-1.552.628	-221.016.294
Дел.резултат без амортиз.	35.693.523	18.029.451	-4.624.469	-184.568	48.913.937

**Остварени приходи и расходи по дејности во претходната 2018 година**

Позиција	Водостоп. дејност	Хидроцентрални	Рибарство	Спортски објекти	Вкупно
Вкупни расходи	420.393.795	9.266.730	12.913.836	5.179.162	447.753.523
Вк.расходи без амор.	157.509.382	4.588.759	12.535.158	3.838.871	178.472.170
Вкупни приходи	179.676.517	23.177.259	6.787.821	2.432.035	212.073.632
Деловен резултат	-240.717.278	13.910.529	-6.126.015	-2.747.127	-235.679.891
Дел.резултат без амортиз.	22.167.135	18.588.500	-5.747.337	-1.406.836	33.601.462

И покрај вкупниот негативен финансиски резултат во 2019 година, приходите намалени за расходите без амортизација имаат позитивен предзнак, т.е. се поголеми од расходите и изнесуваат 48.913.937 денари.



**Табела на аналитика на синтетичките конта 419 (Останати услуги),  
422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од работењето)**

Конто	Опис			Остварено во 2019	Остварено во 2018	Индекс 2019 / 2018
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	1.801.532,0	0,0	
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	254.787,0	186.799,0	136,40
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки	12.144,0	12.144,0	100,00
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра	0,0	0,0	
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	382.960,0	244.040,0	156,93
419	Останати услуги	4197	Надом. за користење потисен цевковод	172.025,0	23.325,0	737,51
419	Останати услуги	41997	Други услуги	65.090,0	31.840,0	204,43
<b>419</b>	<b>Вкупно</b>			<b>2.688.538,0</b>	<b>498.148,0</b>	<b>539,71</b>
422	Останати трошоци на вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	148.670,0	241.550,0	61,55
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди	155.556,0	0,0	
422	Останати трошоци на вработените	4223	Помош за смрт на работник и член на сем.	214.305,0	160.872,0	133,21
422	Останати трошоци на вработените	4224	Регрес за годишен одмор - К 15	4.579.000,0	3.360.000,0	136,28
422	Останати трошоци на вработените	4229	Останати трошоци на вработените	54.948,0	67.982,0	80,83
<b>422</b>	<b>Вкупно</b>			<b>5.152.479,0</b>	<b>3.830.404,0</b>	<b>134,52</b>
449	Останати трошоци од работењето	44900	Интелектуални услуги	76.390,0	2.000,0	3.819,50
449	Останати трошоци од работењето	44901	Трошоци по договор за дело	471.566,0	1.699.559,0	27,75
449	Останати трошоци од работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи	80.000,0	150.000,0	53,33
449	Останати трошоци од работењето	44904	Трошоци за вештачење	4.610,0	65.906,0	6,99
449	Останати трошоци од работењето	44905	Адвокатски услуги	887.789,0	882.072,0	100,65
449	Останати трошоци од работењето	44906	Нотарски услуги	70.138,0	42.884,0	163,55
449	Останати трошоци од работењето	44907	Трошоци на извршители	17.436,0	100.129,0	17,41
449	Останати трошоци од работењето	44908	Трошоци по судски решенија	93.421,0	119.956,0	77,88
449	Останати трошоци од работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари	0,0	24.000,0	0,00
449	Останати трошоци од работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	10.870,0	21.826,0	49,80
449	Останати трошоци од работењето	4492	Весници и списанија	90.704,0	93.844,0	96,65
449	Останати трошоци од работењето	4493	Стручна литература	0,0	5.585,0	0,00
449	Останати трошоци од работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	35.492,0	83.012,0	42,76
449	Останати трошоци од работењето	4496	Трошоци за порибување на акумулација	292.000,0	225.350,0	129,58
449	Останати трошоци од работењето	44990	Останати трошоци во работењето	4.002,0	171,5	2.333,53
449	Останати трошоци од работењето	44991	Останати трошоци - влезници	28.992,0	33.798,0	85,78
<b>449</b>	<b>Вкупно</b>			<b>2.163.410,0</b>	<b>3.550.092,5</b>	<b>60,94</b>

**БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ТЕКОВНАТА 2019 И ПРЕТХОДНАТА 2018 ГОДИНА**  
**ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Остварено во 2019	Остварено во 2018	Индекс 2019/2018	Структура во %
1	400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	1.737.897	2.809.236	61,86	0,37%
2	401	Трошоци за материјали за админ.	500.805	637.659	78,54	0,11%
3	402	Трошоци за енергија за п-во	6.173.240	5.849.706	105,53	1,33%
4	403	Трошоци за енергија за админ.	2.048.084	1.793.282	114,21	0,44%
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	7.289.034	6.064.089	120,20	1,57%
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	41.188	60.448	68,14	0,01%
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	846.477	687.814	123,07	0,18%
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	214.459	56.091	382,34	0,05%
9	410	Транспортни услуги	15.100	25.102	60,15	0,00%
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.655.636	1.583.863	104,53	0,36%
11	412	Надв. усл. за изработка на добра и изврш. услуги	17.288	548	3.154,74	0,00%
12	413	Услуги за одржување и заштита	3.487.191	2.258.429	154,41	0,75%
13	414	Наем - лизинг	349.618	269.568	129,70	0,08%
14	415	Комунални услуги	616.609	524.482	117,57	0,13%
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	84.568	426.200	19,84	0,02%
16	419	Останати услуги	2.688.538	498.148	539,71	0,58%
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	88.136.946	83.333.495	105,76	18,99%
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	38.853.388	36.844.542	105,45	8,37%
19	422	Останати трошоци на вработените	5.152.479	3.830.404	134,52	1,11%
20	430	Трошоци за амортиз. за п-во	267.984.095	268.132.898	99,94	57,74%
21	431	Трошоци за амортиз. на биол. средства				
22	432	Трошоци за амортиз. за админ.	1.946.137	1.148.456	169,46	0,42%
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици	6.000.000	6.000.000	100,00	1,29%
24	440	Дневн. за служб. патув. ноќевање и патни трош.	564.414	350.065	161,23	0,12%
25	441	Надомест на трошоци на вработени	755.739	717.170	105,38	0,16%
26	442	Трош. за над. и др. примања на чл. на УО и НО	1.915.675	1.817.952	105,38	0,41%
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	639.065	1.694.619	37,71	0,14%
28	444	Трошоци за репрезентација	1.038.634	604.905	171,70	0,22%
29	445	Трошоци за осигурување	4.134.954	3.961.300	104,38	0,89%
30	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	231.555	205.719	112,56	0,05%
31	447	Даноци кои не зависат од резулт. членар. и др.	613.929	958.294	64,06	0,13%
32	448	Трошоци за користење на права	89.926	195.633	45,97	0,02%
33	449	Останати трошоци на работењето	2.163.410	3.550.093	60,94	0,47%
34	451	Вредн. усогласување на материјални средства	130.129	7.292	1.784,54	0,03%
34	452	Вредн. усоглас. на вложување во недвижности				
35	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	1.222.416	2.543.217	48,07	0,26%
36	460	Загуба од расход на матер. средства				
37	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	762.126	1.226.074	62,16	0,16%
38	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања	2.263.669			0,49%
39	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.270.038	2.060.403	110,17	0,49%
40	469	Останати расходи од работењето		2.564		
41	474	Камати од работ. со неповрз. друштва	324	18.312	1,77	0,00%
42	475	Негативни курсни разлики	4.563			0,00%
43	700	Трошоци за продадени производи и услуги	5.206.902	1.242.687	419,00	1,12%
44	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.296.611	3.718.531	115,55	0,93%
45	703	Набавна вредност на продадени материјали		44.236		
<b>I. Вкупни расходи</b>			<b>464.142.854</b>	<b>447.753.524</b>	<b>103,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ia. Вкупни расходи без амортизација:</b>			<b>194.212.623</b>	<b>178.472.171</b>	<b>108,82</b>	
1	740	Приходи од продажба на производи и услуги	220.609.516	196.617.261	112,20	90,74%
2	743	Приходи од продажба на материјали		44.236		
3	745	Приходи од употреба на сопствени производи	769.614	698.143	110,24	0,32%
4	747	Приходи од закуп	290.880	424.481	68,53	0,12%
5	749	Останати приходи	337	966	34,89	0,00%
6	764	Вишоци	74.788	105.712	70,75	0,03%
7	765	Приходи од наплатени отпишани побарувања	160.149	256.829	62,36	0,07%
8	767	Приходи од отстапени објекти и опрема	4.046.372	3.623.491	111,67	1,66%
9	769	Останати приходи од работењето	4.793.576	8.109.653	59,11	1,97%
10	774	Финансиски приходи	11.993.951	1.979.593	605,88	4,93%
11	776	Приходи од вложувања во инвест. фондови	387.378			0,16%
12	777	Приходи од вредносно усогласување		213.268		
<b>II. Вкупен приход</b>			<b>243.126.561</b>	<b>212.073.632</b>	<b>114,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Деловен резултат ( II-I )</b>			<b>-221.016.294</b>	<b>-235.679.892</b>		
<b>IIIa. Деловен резултат без амортиз. ( II-Ia )</b>			<b>48.913.938</b>	<b>33.601.461</b>		

## ЗАКЛУЧНО МИСЛЕЊЕ

---

Во тековната 2019 година Јавното Претпријатие „Стрежево“ покажува добри резултати во работењето.

Вкупните приходи во 2019 година изнесуваат 243.126.561 денари и покажуваат зголемување од 14,64 индексни поени во однос на 2018 година кога изнесуваа 212.073.632 денари. Вкупните расходи во 2019 година изнесуваат 464.142.854 денари или без амортизација изнесуваат 194.212.623 денари.

Ако го анализираме деловниот резултат или разлика на вкупните приходи и вкупните расходи без амортизација, во 2019 година остварени се повеќе приходи од расходи во износ од 48.913.938 денари.

Износот на вкупната амортизација во 2019 година изнесува 269.930.232 денари, што произлегува од високиот износ на нетековни средства со кои располага ЈП „Стрежево“ - Битола.

Сите овие показатели укажуваат на добра ликвидност на претпријатието, со што се овозможи редовно да се намируваат целокупните обврски кон државата по основ на пресметани даноци, обврските кон вработените по основ на плати и краткорочните обврски кон добавувачите.

Со цел добрите резултати во работењето да се одржливи и уште повеќе да се подобрат и зацврстат се предлагаат сет на мерки во таа насока:

1. Мерки за подобрување на ликвидноста
  - утврдување на коефициентите на моменталната, тековната и забрзаната ликвидност како и финансиската стабилност;
  - навремена наплата на побарувањата и примена на присилни методи на наплата со намалување на роковите за наплата.
  - ажурирање на фактурите за затезни камати од купувачите;
  - точно и навремено плаќање на паричните токови;
  - дефинирање на минималните, максималните и оптималните залихи на сите видови;
  - зголемување на продажбата со примена на нови мерки на продажна политика.
2. Мерки за подобрување на работењето
  - воспоставување на систем за зголемување на личната и колективната одговорност кај секој работник без исклучок;
  - подобро и поефикасно организирање на техничко-технолошката подготовка на оперативните работи;
  - воспоставување на поголема и посигурна контрола за користење на работното време;
3. Контрола на трошоците, штедење и економска анализа
  - посебно внимание да се посвети на оние трошоци кои значајно учествуваат во вкупните трошоци;
  - контрола на материјалните трошоци, гориво, ситен инвентар, дневници и плати;
  - следење на трошоците според работните налози;

- залихите на материјали на резервни делови да се држат на оптимално ниво.
4. Планирање и контрола на извршените работи
- долгорочно планирање;
  - следење на кварталните и годишните планови;
  - во секој момент треба да се има точен преглед на сите договорени работи, отворени работни налози и распореденоста на одделните и вкупните капацитети;
  - утврдување на односот на планираниот резултат од работењето и како тој се остварува.

**СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА  
И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ ВО БРУТО ИЗНОС**

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ 2019 година
<b>I. УПРАВЕН ОДБОР</b>		
1	Раде Христовски - член - претседавач	135.554
2	Добри Петровски - претседател - член	153.473
3	Горан Шундовски - член	133.332
4	Славчо Крстевски - член	133.332
5	Васко Ангеловски - член	133.332
6	Ерика Пешковска - член	133.332
7	Сребре Нечовски - член	133.332
8	Земир Демироски - член	133.332
9	Никола Маркоски - член	125.805
10	Петар Павловски - член *	7.527
<b>Вкупно I</b>		<b>1.222.351</b>
<b>II. НАДЗОРЕН ОДБОР</b>		
1	Теодор Чаламани - претседател	159.996
2	Анета Смилевска - член	133.332
3	Теодор Тодоровски - член	133.332
4	Мухамед Амзовски - член	133.332
5	Александар Најдовски - член	133.332
<b>Вкупно II</b>		<b>693.324</b>
<b>Вкупно I + II</b>		<b>1.915.675</b>

Месечниот нето надоместок за претседателите на управните органи е 12.000 денари, а за членовите месечниот надоместок изнесува 10.000 денари.

**Забелешка:** \* - членови кои се заменети и не се повеќе во управните органи